

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 92

Год. LXVI

Петок, 9 јули 2010

Цена на овој број е 270 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1649. Одлука за давање согласност на Годишната сметка за 2009 година на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.....	4	1655. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Белчишта“ на користење-концесија.....	6
1650. Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија за 2009 година	4	1656. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Брежани“ на користење-концесија.....	6
1651. Одлука за давање согласност на Програмата за дополнување на Годишната инвестициона програма за изградба на станови наменети за продажба за период на градба од октомври 2009 година до октомври 2010 година.....	4	1657. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Бродец“ на користење-концесија.....	6
1652. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Висока Чука“ на користење-концесија.....	4	1658. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Бунарџик“ на користење-концесија.....	7
1653. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Баба“ на користење-концесија.....	5	1659. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Црешево“ на користење-концесија.....	7
1654. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Башибос“ на користење-концесија.....	5	1660. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Црничани“ на користење-концесија.....	8
		1661. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Дебрца“ на користење-концесија.....	8
		1662. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Доброшане“ на користење-концесија.....	8

	Стр.		Стр.
1663. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Добровени“ на користење-концесија.....	9	1681. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Миладиновци“ на користење-концесија.....	16
1664. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Добрушево“ на користење-концесија.....	9	1682. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Мирковци“ на користење-концесија.....	17
1665. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Фазанерија“ на користење-концесија.....	10	1683. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Мрзенци“ на користење-концесија.....	17
1666. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Градец“ на користење-концесија.....	10	1684. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Мургаш“ на користење-концесија.....	18
1667. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Градманци“ на користење-концесија.....	11	1685. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Нице“ на користење-концесија.....	18
1668. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Ивени“ на користење-концесија.....	11	1686. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Облавец“ на користење-концесија.....	18
1669. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Карабалија“ на користење-концесија.....	11	1687. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Орашац“ на користење-концесија.....	19
1670. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Карабичане“ на користење-концесија.....	12	1688. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Палазлија“ на користење-концесија.....	19
1671. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Караорман“ на користење-концесија.....	12	1689. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Пирава“ на користење-концесија.....	20
1672. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Кључка Река“ на користење-концесија.....	13	1690. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Погана“ на користење-концесија.....	20
1673. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Косел“ на користење-концесија.....	13	1691. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Рамниште“ на користење-концесија.....	21
1674. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Кованци“ на користење-концесија.....	13	1692. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Слупчане“ на користење-концесија.....	21
1675. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Козјак“ на користење-концесија.....	14	1693. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Соколарци“ на користење-концесија.....	21
1676. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Кучково“ на користење-концесија.....	14	1694. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Стара Река“ на користење-концесија.....	22
1677. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Љубодраг“ на користење-концесија.....	15	1695. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Старавина“ на користење-концесија.....	22
1678. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Лознани“ на користење-концесија.....	15	1696. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Степанце“ на користење-концесија.....	23
1679. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Мегленци“ на користење-концесија.....	16	1697. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Старо Нагоричане“ на користење-концесија.....	23
1680. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Мешеишта“ на користење-концесија.....	16	1698. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Стојаково“ на користење-концесија.....	23

	Стр.		Стр.
1699. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Стрима“ на користење-концесија.....	24	1713. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП Службен весник на Република Македонија.....	43
1700. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Врањевци“ на користење-концесија.....	24	1714. Етички кодекс за јавните службеници.....	43
1701. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Џами Тепе“ на користење-концесија.....	25	1715. Наредба за забрана на увозот и извозот на производи што содржат хлорофлуоројагледоводород (HCFC).....	45
1702. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Завој“ на користење-концесија.....	25	1716. Наредба за ограничување на увозот на уреди за климатизација што содржат хлорофлуоројагледоводород (HCFC).....	46
1703. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Зебрњак“ на користење-концесија.....	26	1717. Наредба за забрана на производството и прометот на супстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка како и производство и промет на производи што содржат супстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка.....	46
1704. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Жеден“ на користење-концесија.....	26	1718. Наредба за ограничување на увозот на супстанцииите кои ја осиромашуваат озонската обвивка.....	49
1705. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Желувино“ на користење-концесија.....	27	1719. Правилник за формата, методологијата и начинот на водење и одржување на Катастарот на загадувачи на воздухот.....	51
1706. Одлука за давање на дивечот во ловиштето „Зрновска Река“ на користење-концесија.....	27	1720. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 244/2009 од 23 јуни 2010 година.....	69
1707. Одлука за прекин на постапка за доделување на користење-концесија на дивечот во ловиштата.....	27	1721. Одлука за доделување на Државната награда „Мајка Тереза“ во 2010 година, за особено значајни остварувања од интерес на државата во областа на хуманоста и човечката солидарност и за поттикнување, унапредување на меѓусебното разбирање и развој на соработката како меѓу народите, така и меѓу припадниците на различните заедници, култури и вери.....	71
1708. Одлука за определување на правото на користење на службен фиксен телефон и за ограничување на нивото на службена фиксна телефонија.....	28	1722. Правилник за стручно оспособување, проверки и стекнување на дозволи и овластувања на персоналот за прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта..	71
1709. Одлука за изменување на Одлуката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина - подземна вода на ДТТУ „ЦРНА РЕКА Петрол“ ДООЕЛ Велес на локалитетот „Маркови Кули“ општина Кавадарци.....	28	1723. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени во специјалистичко-консултативната здравствена заштита.....	83
1710. Одлука за изменување на Одлуката за обрасците на Придружното писмо и Меморандумот, содржината и формата на Кореспондентната табела и на Изјавата за усогласеност на прописот со законодавството на Европската унија.....	29	1724. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко - консултативната здравствена заштита - амбулантски.....	84
1711. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Република Белорусија, со седиште во Минск.....	43	Огласен дел	1-92
1712. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈУ Специјален завод - Демир Капија.....	43		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**1649.**

Врз основа на член 11, точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07 и 83/09) и член 9 од Законот за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2009 ГОДИНА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната сметка за 2009 година на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, бр.02-3170/4-2 од 24.02.2010 година, усвоена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, на седницата, одржана на 24.02.2010 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3095/1
22 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1650.

Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07 и 83/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2009 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот извештај за работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија за 2009 година бр.02-8484/10-2 од 10.05.2010 година, усвоен од Управниот одбор на ова јавно претпријатие на седницата, одржана на 10.05.2010 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3096/1
22 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1651.

Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07 и 83/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА ЗА ПЕРИОД НА ГРАДБА ОД ОКТОМВРИ 2009 ГОДИНА ДО ОКТОМВРИ 2010 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата за дополнување на Годишната инвестициона програма за изградба на станови наменети за продажба за период на градба од октомври 2009 година до октомври 2010 година, број 02-8484/12-2 од 10.05.2010 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.05.2010 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3145/1
22 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1652.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО „ВИСОКА ЧУКА“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА****Член 1**

На Ловечкото друштво „Орел“ Гевгелија се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Висока Чука“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото друштво „Орел“ Гевгелија и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/2
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1653.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО „БАБА“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружението на ловци „Сокол“ Битола се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Баба“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението на ловци „Сокол“ Битола и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/3
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1654.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО „БАШИБОС“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Ловечкото друштво „Орел“ Валаново се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Башибос“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото друштво „Орел“ Валаново и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/4
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1655.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО „БЕЛЧИШТА“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружението на ловци „ОХРИД“ Охрид се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Белчишта“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението на ловци „ОХРИД“ Охрид и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/5
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1656.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО „БРЕЖАНИ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружението на ловци „ОХРИД“ Охрид се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Брежани“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението на ловци „ОХРИД“ Охрид и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/6
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1657.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО „БРОДЕЦ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Ловечкото друштво „Фазан“ Скопје се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Бродец“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото друштво „Фазан“ Скопје и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/7
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1658.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО „БУНАРЦИК“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Ловечкото друштво „Фазан“ Скопје се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Бунарцик“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото друштво „Фазан“ Скопје и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/8
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1659.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО „ЦРЕШЕВО“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Ловечкото друштво „Фазан“ Скопје се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Црешево“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото друштво „Фазан“ Скопје и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/9
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1660.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО „ЦРНИЧАНИ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА****Член 1**

На БАЦО П-Т ДООЕЛ, Богданци се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Црничани“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу БАЦО П-Т ДООЕЛ, Богданци и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/10
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1661.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО „ДЕБРЦА“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА****Член 1**

На Ловечкото друштво „СЛАВЕЈ“ Сливовски Анови - Дебарца се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Дебарца“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото друштво „СЛАВЕЈ“ Сливовски Анови - Дебарца и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/11
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1662.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО „ДОБРОШАНЕ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА****Член 1**

На Ловечкото друштво „СОКОЛ“ Куманово се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Доброшане“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

Како почеток на користењето -концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото друштво „СОКОЛ“ Куманово и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/12
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1663.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО „ДБРОВЕНИ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружението на ловци „Сокол“ Битола се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Дбровени“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението на ловци „Сокол“ Битола и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/13
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1664.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО „ДБРУШЕВО“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружението на ловци „Сокол“ Битола се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Дбрушево“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението на ловци „Сокол“ Битола и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/14
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1665.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„ФАЗАНЕРИЈА“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На ЛПЗУПП „Јасен“ Скопје се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Фазанерија“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу ЛПЗУПП „Јасен“ Скопје и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/15
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1666.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„ГРАДЕЦ“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1

На ФЛОРЕС ДОО, Скопје се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Градец“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето -концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу ФЛОРЕС ДОО, Скопје и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/16
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1667.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО „ГРАДМАНЦИ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Ловечкото друштво „Потполошка“ с. Петровец-Скопје се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Градманци“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото друштво „Потполошка“ с. Петровец-Скопје и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/17
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1668.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО „ИВЕНИ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружението на ловци „Сокол“ Битола се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Ивени“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението на ловци „Сокол“ Битола и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/18
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1669.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО „КАРАБАЛИЈА“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На ДООЕЛ ИСТАТОВ, Нов Дојран се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Карабалија“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу ДООЕЛ ИСТАТОВ, Нов Дојран, Богданци и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/19
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1670.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО „КАРАБИЧАНЕ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Ловечкото друштво „СОКОЛ“ Куманово се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Карабичане“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото друштво „СОКОЛ“ Куманово и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/20
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1671.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО „КАРАОРМАН“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На ПИТОН ДОО, Охрид се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Караорман“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу ПИТОН ДОО, Охрид и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/21
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1672.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО „КЉУЧКА РЕКА“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА****Член 1**

На Ловечкото друштво „Фазан“ Скопје се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Кључка Река“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото друштво „Фазан“ Скопје и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/22
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1673.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО „КОСЕЛ“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА****Член 1**

На Здружението на ловци „ОХРИД“ Охрид се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Косел“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението на ловци „ОХРИД“ Охрид и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/23
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1674.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО „КОВАНЦИ“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА****Член 1**

На Ловечкото друштво „Орел“ Гевгелија се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Кованци“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото друштво „Орел“ Гевгелија и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/24
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1675.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО „КОЗЈАК“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Ловечкото друштво „СОКОЛ“ Куманово се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Козјак“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото друштво „СОКОЛ“ Куманово и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/25
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1676.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО „КУЧКОВО“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Ловечкото друштво „Жеден“ Скопје се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Кучково“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото друштво „Жеден“ Скопје и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/26
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1677.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„ЉУБОДРАГ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА****Член 1**

На Ловечкото друштво „СОКОЛ“ Куманово се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Љубодрог“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото друштво „СОКОЛ“ Куманово и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/27
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1678.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„ЛОЗНАНИ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА****Член 1**

На Здружението на ловци „Сокол“ Битола се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Лознани“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението на ловци „Сокол“ Битола и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/28
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1679.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО „МЕГЛЕНЦИ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружението на ловци „Сокол“ Битола се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Мегленци“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението на ловци „Сокол“ Битола и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/29
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

1680.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО „МЕШЕИШТА“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружението на ловци „ОХРИД“ Охрид се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Мешеишта“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението на ловци „ОХРИД“ Охрид и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/30
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

1681.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.51-26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО „МИ- ЛАДИНОВЦИ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Ловечкото друштво „Потполошка“ с.Петровец-Скопје се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Миладиновци“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото друштво „Потполошка“ с.Петровец-Скопје и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/31
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1682.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51-26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО „МИРКОВЦИ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Ловечкото друштво „Фазан“ Скопје се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Мирковци“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото друштво „Фазан“ Скопје и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/32
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1683.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51-26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО „МРЗЕНЦИ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Ловечкото друштво „Орел“ Гевгелија се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Мрзенци“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото друштво „Орел“ Гевгелија и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/33
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1684.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.51-26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО „МУРГАШ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА****Член 1**

На Ловечкото друштво „СОКОЛ“ Куманово се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Мургаш“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото друштво „СОКОЛ“ Куманово и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/34
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1685.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.51-26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО „НИЦЕ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА****Член 1**

На ЕУРОИМПЕКС ДОО, Скопје се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Нице“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето -концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу ЕУРОИМПЕКС ДОО, Скопје и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/35
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1686.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.51-26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО „ОБЛАВЦЕ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА****Член 1**

На Ловечкото друштво „СОКОЛ“ Куманово се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Облавец“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото друштво „СОКОЛ“ Куманово и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/36
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1687.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.51-26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО „ОРАШАЦ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Ловечкото друштво „СОКОЛ“ Куманово се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Орашац“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото друштво „СОКОЛ“ Куманово и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/37
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1688.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51-26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО „ПАЛАЗЛИЈА“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На ЕУРО-ПАК ДОО, с. Боријево Струмица се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Палазлија“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу ЕУРО-ПАК ДОО, с. Боријево Струмица и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/38
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1689.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.51-26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„ПИРАВА“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Ловечкото друштво „Орел“ Валандово се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Пирава“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото друштво „Орел“ Валандово и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/39
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1690.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.51-26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„ПОГАНА“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На БАЦО П-Т ДООЕЛ, Богданци се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Погана“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу БАЦО П-Т ДООЕЛ, Богданци и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/40
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1691.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр.51-26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО „РАМНИШТЕ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Ловечкото друштво „Жеден“ Скопје се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Рамниште“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото друштво „Жеден“ Скопје и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/41
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

1692.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.51-26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО „СЛУПЧАНЕ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Ловечкото друштво „СОКОЛ“ Куманово се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Слупчане“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото друштво „СОКОЛ“ Куманово и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/42
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

1693.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.51-26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО „СОКОЛАРЦИ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружението на ловци „Горица“ с.Чешиново се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Соколарци“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението на ловци „Горица“ с.Чешиново и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/43
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1694.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство („Службен весник на Република Македонија“ бр.51-26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО „СТАРА РЕКА“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Ловечкото друштво „Орел“ Гевгелија се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Стара Река“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото друштво „Орел“ Гевгелија и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/44
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1695.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство („Службен весник на Република Македонија“ бр.51-26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО „СТАРАВИНА“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружението на ловци „Сокол“ Битола се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Старавина“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението на ловци „Сокол“ Битола и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/45
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1696.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.51-26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО „СТЕПАНЦЕ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА****Член 1**

На Ловечкото друштво „СОКОЛ“ Куманово се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Степанце“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото друштво „СОКОЛ“ Куманово и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/46
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1697.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51-26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО „СТАРО НАГОРИЧАНЕ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА****Член 1**

На Ловечкото друштво „СОКОЛ“ Куманово се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Старо Нагоричане“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото друштво „СОКОЛ“ Куманово и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/47
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1698.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО „СТОЈАКОВО“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА****Член 1**

На БАЦО П-Т ДООЕЛ, Богданци се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Стојаково“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу БАЦО П-Т ДООЕЛ, Богданци и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/48
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1699.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО „СТРИМА“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Ловечкото друштво „ФАУНА ЛМД“ с. Матејче-Липково се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Стрима“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото друштво „ФАУНА ЛМД“ с. Матејче-Липково и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/49
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1700.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО „ВРАЊЕВЦИ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружението на ловци „Сокол“ Битола се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Врањевци“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението на ловци „Сокол“ Битола и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/50
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1701.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„ДАМИ ТЕПЕ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На ЕУРО- ПАК ДОО, с. Бориево Струмица се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Дами Тепе“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу ЕУРО- ПАК ДОО, с. Бориево Струмица и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/51
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1702.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„ЗАВОЈ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружението на ловци „ОХРИД“ Охрид се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Завој“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението на ловци „ОХРИД“ Охрид и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/52
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1703.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„ЗЕБРИЌАК“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА****Член 1**

На Ловечкото друштво „СОКОЛ“ Куманово се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Зебриќак“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

Како почеток на користењето -концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото друштво „СОКОЛ“ Куманово и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/53
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1704.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„ЖЕДЕН“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА****Член 1**

На Ловечкото друштво „Жеден“ Скопје се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Жеден“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото друштво „Жеден“ Скопје и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/54
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1705.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
„ЖЕЛУВИНО“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Ловечкото друштво „СОКОЛ“ Куманово се дава на Користење-концесија дивечот во ловиштето „Желувино“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото друштво „СОКОЛ“ Куманово и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/55
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1706.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО „ЗР-
НОВСКА РЕКА“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На ЕУРОИМПЕКС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО, Скопје се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето „Зрновска Река“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Времетраењето на концесијата од член 1 на оваа одлука изнесува 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу ЕУРОИМПЕКС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО, Скопје и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/56
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1707.

Врз основа на член 74 став 1 алинеја 2 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 139/08, 64/09 и 52/10) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕКИН НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА
КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО
ЛОВИШТАТА

Член 1

Се прекинува постапката за доделување на користење-концесија на дивечот во ловиштата: „Милисин“, „Честово“, „Сараево“, „Ратевска Река“, „Мачево“,

“Чифлик”, “Думановце” и “Кадина Река” од јавниот конкурс број 1 за давање на користење на дивечот со концесија во ловиштата во реоните Гевгелија, Валандово, Битола, Берово, Охрид, Куманово, Кочани и Скопје објавен во (“Службен весник на Република Македонија” бр. 2/10) како и во дневните весници “Дневник” и “Лајм” на ден 8 јануари 2010 година.

Постапката за доделување на користење-концесија на дивечот во ловиштата од став 1 на овој член се прекинува поради тоа што содржината на понудите не одговара на барањата содржани во јавниот повик.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3320/57
13 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1708.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.06.2010 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА СЛУЖБЕН ФИКСЕН ТЕЛЕФОН И ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА НИВОТО НА СЛУЖБЕНА ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА

1. Со оваа одлука се определува правото на користење на службен фиксен телефон во органите на државната управа и се ограничува нивото на службена фиксна телефонија за корисниците во органите на државната управа.

2. Во органите на државната управа може да се користат следните нивоа на службена фиксна телефонија:

- министер – фиксна телефонија со локал преку централа, национален фиксен и мобилен телефонски сообраќај, разговори со странство со три директни линии;

- заменик министер - фиксна телефонија со локал преку централа, национален фиксен и мобилен телефонски сообраќај, разговори со странство со две директни линии;

- државен секретар - фиксна телефонија со локал преку централа, национален фиксен и мобилен телефонски сообраќај, разговори со странство со една директна линија;

- генерален секретар - фиксна телефонија со локал преку централа, национален фиксен и мобилен телефонски сообраќај, излез за разговори со странство со две директни линии;

- заменик на генерален секретар - фиксна телефонија со локал преку централа, национален фиксен и мобилен телефонски сообраќај, разговори со странство со една директна линија;

- секретар на Секретаријатот за законодавство - фиксна телефонија со локал преку централа, национален фиксен и мобилен телефонски сообраќај, разговори со странство со две директни линии;

- директор на орган во состав на министерствата - фиксна телефонија со локал преку централа, национален фиксен и мобилен телефонски сообраќај, разговори со странство со две директни линии;

- лица вработени на раководни работни места - фиксна телефонија со локал преку централа и излез за национален фиксен телефонски сообраќај;

- лица вработени на стручно и стручно-административни работни места – фиксна телефонија со локал преку централа.

3. Функционерот кој раководи со органот на државната управа, може поради економичност и кога природата на работите го дозволува тоа, за вработените да определи пониско ниво на службена фиксна телефонија од оние пропишани во оваа одлука.

4. Фиксната телефонска линија наменета за факс апарат ќе се користи исклучиво за таа намена.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3628/1
22 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1709.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.06.2010 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - ПОДЗЕМНА ВОДА НА ДТТУ „ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ“ ДООЕЛ ВЕЛЕС НА ЛОКАЛИТЕТОТ „МАРКОВИ КУЛИ“ ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

1. Во Одлуката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина - подземна вода на ДТТУ „ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ“ ДООЕЛ Велес на локалитетот „Маркови Кули“ општина Кавадарци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/09), во точката 2, табелата се менува и гласи:

Точка	Координата X	Координата Y
T-1	4.588.317,00	7.568.233,00
T-2	4.588.351,00	7.568.459,00
T-3	4.588.444,00	7.568.530,00
T-4	4.588.533,00	7.568.366,00

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3344/1
22 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1710.

Врз основа на член 66 став 2 и 73-б од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/01, 98/02, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 15/07, 30/07, 58/07, 116/07, 157/07, 20/08, 144/08, 162/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.07.2010 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБРАСЦИТЕ НА ПРИДРУЖНОТО ПИСМО И МЕМОРАНДУМОТ, СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА КОРЕСПОНДЕНТНАТА ТАБЕЛА И НА ИЗЈАВАТА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ НА ПРОПИСОТ СО ЗАКОНОДАВСТВОТО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Член 1

Во Одлуката за обрасците на Придружното писмо и Меморандумот, содржината и формата на Кореспондентната табела и на Изјавата за усогласеност на прописот со законодавството на Европската унија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/07 и 133/07), обрасците на Изјавата за усогласеност на прописот со законодавството на Европската унија, Кореспондентната табела формулар МАК-ЕУ и формулар ЕУ-МАК се заменуваат со нови обрасци и упатства за нивно пополнување, кои се дадени во прилог и се составен дел на оваа одлука.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 септември 2010 година.

Бр. 51-3825/1
2 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

**ИЗЈАВА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ НА ПРОПИСОТ СО ЗАКОНОДАВСТВОТО НА
ЕВРОПСКАТА УНИЈА СО КОРЕСПОНДЕНТНА ТАБЕЛА**

1. Правен пропис
1.1. Назив на прописот
1.2. Предлагач
1.3. ЕПП број
1.4. Број и назив на поглавјето од правото на ЕУ согласно Националната програма за усвојување на правото на ЕУ
2. Усогласеност на предлогот на прописот со одредбите на Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници и нивните земји членки
2.1. Одредба од Спогодбата која се однесува на нормативната содржина на прописот
2.2. Дали правниот пропис е во согласност со одредбите од Спогодбата ☐ Да ☐ Не
2.3. Причини за неисполнување, односно делумно исполнување на обврските кои произлегуваат од наведените одредби на Спогодбата
3. Усогласеност на предлогот на прописот со изворите на правото на Европската унија
3.1. Одредби на примарните извори на правото на ЕУ
3.2. Степен на усогласеност со секундарните извори од правото на ЕУ
ЕУ пропис -CELEX бр. ☐ потполна усогласеност ☐ делумна усогласеност ☐ неусогласеност
ЕУ пропис -CELEX бр. ☐ потполна усогласеност ☐ делумна усогласеност ☐ неусогласеност
3.3. Причини за делумна усогласеност или неусогласеност со секундарните извори на правото
3.4. Усогласеност со останати извори на правото на ЕУ
3.5. Рок во кој е предвидено постигнување на потполна усогласеност на предлогот на прописот со правото на Европската унија
3.6. Кореспондентна табела (прилог)

4. Превод на изворите на правото на Европската унија и правниот пропис
4.1. Дали горенаведените извори на правото на ЕУ се преведени на македонски јазик и ако се преведени, наведете го изворот на преводот. ☐ ДА Верзија МК ☐ НЕ
Извор: Доколку извор на преводот не е Секретаријатот за европски прашања, преводот задолжително треба да се достави до Секретаријатот за европски прашања.
4.2. Достапност на преводот на изворите на правото на ЕУ
4.3. Дали предлог прописот е преведен на англиски јазик? ☐ ДА ☐ НЕ
4.4. Достапност на преводот на предлог прописот

5. Стручна помош и мислење (Европска комисија, КАРДС, ИПА, TAIEX, SIGMA, држава членка на ЕУ, Совет на Европа, домашни стручњаци и др.)
5.1. Учество на техничка помош и консултанти во изработката на предлогот на прописот
5.2. Дадено мислење за усогласеноста на прописот

Раководител на надлежниот сектор Име презиме: Звање и работно место: Ве молиме изберете звање Потпис: Датум:
Раководно лице/функционер во органот изработувач на правниот пропис Име презиме: Потпис: Датум:
Раководно лице/функционер во органот предлагач на правниот пропис Име и презиме: Потпис: Датум:

Формулар МК – ЕУ¹

Назив на националниот правен пропис:

ЕПП број:

Назив на прописите на ЕУ кои се транспонирани во националниот правен пропис

CELEX бр. на прописот на ЕУ

1

2

3

Одредба на националниот пропис во кој се врши транспонирањето

- Во оваа колона се наведува нумерички (без содржина) членот на националниот правен акт (член, став, точка/алинеја и др.) во кој се врши транспонирањето

CELEX бр. на прописот на ЕУ кој се транспонира

- Во оваа колона се внесува само CELEX бројот на прописот на ЕУ

Одредба на прописот на ЕУ која се транспонира

- Во оваа колона се наведува нумерички (без содржина) членот на прописот на ЕУ (член, став, точка/алинеја и др.) кој се транспонира

Оценка за степенот на усогласеност

- Во оваа колона релевантните национални субјекти ја даваат оценката на усогласеноста.

Забелешка

Доколку има потреба од понатамошни информации во однос на транспонирањето, тие информации се даваат во оваа колона, или каде што е потребно, во посебен документ, кој ќе биде наведен во колоната. Ова можат да бидат информации потребни дополнително да се објасни методот на транспонирање или објаснување зошто некоја одредба не била

Надлежен орган/институција

- Во оваа колона се наведуваат надлежните органите/институции кои се надлежни за спроведување на националниот правен акт по членови

¹ Предлагачите на правните прописи задолжително ги доставуваат и прописите на ЕУ преведени на македонски јазик, кои ги користеле при изработката на националните прописи, освен до Секретаријатот за европски прашања и до Секретаријатот за законодавство

транспонирана/имплементирана.

Информациите исто

така можат да се

користат за да се

објаснат различни

временски агенди за

транспозиција/импле

ментација на одредбите на

законодавството. Исто

така во оваа колона се

впишува во кој акт ќе се

обезбеди целосна

усогласеност и кога е

предвидено неговото

донесување.

Формулар ЕУ-МК

(Се изготвува на ниво на поединечен пропис на ЕУ - консолидирана верзија, со сите негови членови)

CELEX Број на прописот на ЕУ: (се впишува CELEX бројот)
Наслов и број на Службен весник на Европската унија: (се впишува наслов на прописот на ЕУ и број на Службен весник на ЕУ)

Наслов на прописот на ЕУ на англиски јазик:

Измени на прописот на ЕУ:

CELEX број, Наслов
CELEX број, Наслов

Назив на националните правни прописи во кои се транспонира прописот на ЕУ (кратенка)	ЕПП бр. на националните правни прописи	Дали е нацрт пропис или донесен пропис (доколку е донесен пропис се пополнува последната колона)	Број на Службен весник на Република Македонија (бр./година со 4 цифри)	Забелешка
---	---	--	--	-----------

1
2
3

Датум на изработка _____

Верзија _____ (се ажурира со секое донесување на нов национален правен пропис и означува нумерички со арапски бројки)

Одговорно лице: _____ (име и презиме на одговорното лице и институција од која доаѓа)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Број на член	Член	Наслов на националниот правен пропис (кратенка на националниот правен пропис)	Број на член на националниот правен пропис	Член на националниот правен пропис	Дали е целосно усогласен (потполно, делумно, не се транспонира, не е релевантно за РМ, дискрециона одредба)	Ако не е целосно усогласен, како ќе се изврши транспонирањето	Планиран рок за целосно усогласување	Забелешка
Се назначува членот од прописот на ЕУ (по потреба и став, точка, алинеја)	Се наведува содржината на членот од прописот на ЕУ од колона 1	Се наведуваат националните прописи со кои се регулира ова прашање	Се назначува број на членот од националниот правен пропис	Се наведува содржината на членот од националниот правен пропис	Се дава оценка за усогласеност: потполно, делумно, не се транспонира, не е релевантно за РМ, дискрециона одредба.	Доколку не е целосно усогласено, се наведува со кој пропис ќе биде извршено целосното усогласување. Доколку е познат прописот со кој ќе се врши транспонирањето се наведува називот и кој ќе го донесе; доколку не - видот на прописот (закон -L, подзаконски	Се наведува планираниот датум на усогласување (дата/попристапување)	Доколку не се транспонира членот се наведува причината (согласно класификацијата на TAJEX Editor); се наведуваат евентуални други релевантни податоци (особено ЦЕЛЕКС број и број на член на друг правен пропис на ЕУ со кој членот од колона 1 е изменет/

дополнет/изб
ришан, во кој
случај
текстот во
колони 1 е
текстот во
сила во
моментот на
пополнување
формуларот).
СЗ исто така
може да
 внесе свои
коментари

пропис што го
донесува
Владата - GO
или
подзаконски
пропис што го
донесува
министерот -
МО и кое
министерство)

**УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА
ИЗЈАВА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ НА НАЦИОНАЛНИОТ ПРОПИС СО
ЗАКОНОДАВСТВОТО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА СО КОРЕСПОНДЕНТНА
ТАБЕЛА**

1. Правен пропис

1.1. Назив на прописот

Се внесува полниот назив на предлог прописот на македонски и англиски јазик без оглед дали е во прашање закон, правилник, уредба, одлука, или некој друг подзаконски акт кој е подложен на усогласување со европското законодавство.

1.2. Предлагач

Се внесува називот на органот на државната управа – предлагач на предлог прописот односно неговите внатрешни организациони единици во кои предлог прописот е изработен.

Доколку предлагачот на предлог прописот не е истовремено и изработувач на предлог прописот, тогаш освен предлагачот, се наведува и изработувачот на предлог прописот (овде се подразбираат органите во состав). Исто така, доколку во изработката на предлог прописот учествувале и други органи на државната управа (во случај на поделена надлежност), се наведува и кои други органи учествувале, но истите не ја потпишуваат изјавата и не ставаат печат на истата..

Доколку за изработката на предлог прописот била основна работна група во која биле вклучени претставници на други органи на државната управа, академската заедница, невладиниот сектор, стопанството и слично, тоа се наведува под оваа точка, со податоци за членовите на работната група која го изработила предлог прописот.

1.3. Број на Единствен правен пропис (ЕПП број)

Се внесува бројот под кој предлог прописот е заведен во Националната програма за усвојување на правото на ЕУ (НПАА), а доделен од Секретаријатот за европски прашања, на пр. ЕПП:2006.6100.0924

1.4. Број и назив на поглавјето од правото на ЕУ согласно Националната програма за усвојување на правото на ЕУ (НПАА)

Се внесува бројот и називот на поглавјето од НПАА, на пример 04 Слободно движење на капитал.

2. Усогласеност на предлог прописот со одредбите на Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници и нивните земји членки

2.1. Одредба од Спогодбата која се однесува на нормативната содржина на предлог прописот

Се наведува одредбата односно одредбите од Спогодбата, која(и) се однесува(ат) на нормативната содржина на предлог прописот, така што се назначува Главата, односно Поглавјето од Спогодбата и бројот на членот. Доколку Спогодбата не содржи одредба која се однесува на нормативната содржина на предлог прописот предлагачот треба да го наведе тој факт и во овој случај не се пополнуваат под точките 2.2 и 2.3.

2.2. Дали правниот пропис е во согласност со одредбите од Спогодбата
(Се пополнува квадратчето со ДА или НЕ)

2.3. Причини за неисполнување односно делумно исполнување на обврските кои произлегуваат од наведените одредби на Спогодбата

Доколку обврската не се исполнува или само делумно се исполнува, предлагачот е должен да ги наведе причините без оглед дали се во прашање стопански, финансиски, социјални или некои други причини. Притоа мора да се повика на одредена анализа на проценка на влијанието, студија или некој друг документ, а не само воопштено да ги наведе причините. Исто така е должен да наведе во кој рок има намера да ја исполни обврската во потполност.

3. Усогласеност на предлогот прописот со изворите на правото на Европската унија

3.1. Одредби на примарните извори на правото на ЕУ

Се наведува насловот на основачкиот договор, главата односно поглавјето на основачкиот договор и број на членот. На пример: Договор за функционирање на Европската унија, Дел III, Наслов IV Слободно движење на луѓе, услуги и капитал, Поглавје 1 Работници член 45.

Примарни извори на правото на ЕУ се основачките договори (Договор за Европската заедница, Договор за Европска заедница за атомска енергија, Договор за Европска унија и нивните измени како Договорот од Амстердам, Договорот од Ница и Договорот од Лисабон. Договорот од Лисабон влезе во сила на 1.12.2009 година и ги менува Договорот за Европска унија и Договорот за Европската заедница, преименувајќи го вториот во Договор за функционирање на Европската унија. Примарните извори на правото на ЕУ се достапни на следниот линк: <http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/index.htm#founding>

3.2. Степен на усогласеност со секундарните извори на правото на ЕУ

Се наведуваат CELEX броевите на секундарните извори на правото на ЕУ кои се однесуваат на нормативната содржина на предлог прописот и степенот на усогласеноста на предлог прописот со наведените акти.

Секундарни извори на правото се актите кои ги носат институциите на Европската унија во рамки на своите надлежности согласно примарните извори на правото и во сите области на делување на Унијата, вклучително и од областа на заедничката надворешна и безбедносна политика и полициската и судската соработка во кривичните предмети и овде спаѓаат следните типови акти: регулатива (Regulation), директива (Directive), одлука (Decision) (задолжителни), препорака (Recommendation) и мислење (Opinion) (незадолжителни), како и резолуција (Resolution), комуникација (Communication), рамковна одлука (Framework decision), заедничка позиција (Common Position), заедничка акција (Joint

Action), заедничка изјава (Joint Declaration), заедничка стратегија (Common Strategy), изјава (Declaration), заклучок (Conclusion), конвенција (Convention), меѓународен договор (International Agreement). Неопходно е да се земе предвид не само основниот акт, туку и сите негови измени и дополнувања.

При наведување на степенот на усогласеност ознаките кои се користат се следните:

1. „потполна усогласеност“ - предлог прописот е во согласност (не е во спротивност) со одредбите на секундарните извори на правото на ЕУ, усогласен е со сите начела кои произлегуваат од тие одредби и ги транспонира сите одредби од наведените секундарните извори на правото на ЕУ
2. „делумна усогласеност“ - предлог прописот е во согласност (не е во спротивност) со одредбите на секундарните извори на правото на ЕУ, но не е усогласен со сите туку само со одредени, најважни начела кои произлегуваат од тие одредби и со тоа не е потполно во согласност со сите одредби од наведените секундарни извори на правото на ЕУ.
3. „неусогласеност“ - предлогот прописот е во спротивност со одредбите на наведените секундарни извори на правото на ЕУ, и не е усогласен со најважните начела кои произлегуваат од тие одредби.

3.3. Причини за делумна усогласеност или неусогласеност со секундарните извори на правото на ЕУ

Доколку предлог прописот е само делумно усогласен со изворите на правото на ЕУ или е неусогласен со нив, предлагачот е должен да ги наведе причините, било да е во прашање стопанска, финансиска, социјална или некоја друга причина. Притоа мора да се повика на одредена анализа на остварување, студија или некој друг документ, а не само воопштено да ја наведе причината.

3.4. Усогласеност со останати извори на правото на ЕУ

Се наведуваат називите на останатите извори на правото на ЕУ кои се однесуваат на нормативната содржина на предлог прописот.

Под останати извори на правото на ЕУ се подразбираат пресудите на Европскиот суд на правдата, меѓународните договори кои ги склучила ЕУ со други држави и меѓународни организации, меѓународните договори меѓу земји членки на ЕУ и правните акти на Советот на Европа кои се однесуваат на нормативната содржина на предлог прописот. Поради комплементарното делување на Европската унија и Советот на Европа, одделни правни акти на Советот на Европа (на пример конвенции) се сметаат за дел од правниот систем на ЕУ и претставуваат услов за пристапување во Европската унија.

Во однос на пресудите на Европскиот суд на правдата, предлагачот најпрво треба да утврди дали Европскиот суд на правдата донел пресуда која се однесува на одредбите на примарните односно секундарните извори на правото на ЕУ со кои се усогласува предлог прописот и доколку е тоа случај предлагачот треба да ги земе предвид и наведе тие пресуди.

Текстовите на пресудите на Европскиот суд на правдата се достапни на следната адреса: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

Пресудите се наведуваат на следниот начин: целосна ознака со бројки на предметот за кој е донесена пресудата, назив на странката во предметот, а по можност и ознака на извештајот на Европскиот суд во кој е објавена со нејзиниот CELEX број. (*European Court Reports*)

Пример за правилно наведување:

Предмет 145/88 Torfaen BC v B&Q plc ([1989] *European Court Reports*, стр. 3851).

Во однос на правните акти на Советот на Европа, предлагачите на прописите во одделени области на законодавството (поглавја согласно НПАА), покрај изворите на право на ЕУ мора да ги земат предвид соодветните акти на Советот на Европа. Тука пред се мисли на: човекови права, права на малцинствата, заштита на податоци, биоетика, државјанство, социјални прашања, казнено право, граѓанско право, трговско право, семејно право, управно и финансиско право, корупција, движење на луѓе, азил, бегалци, локална самоуправа и управа, спорт, медиуми, комуникација, јавно здравје, култура, образование, животна средина и заштита на животните.

Под правни акти на Советот на Европа се подразбираат:

1. **Конвенции** – се главни инструменти за правна соработка меѓу државите членки на Советот на Европа (се среќаваат и под името европски конвенции, договори, европски договори). Конвенциите се обврзувачки за државите кои ги ратификуваат. Дел од конвенциите на Советот на Европа се сметаат за дел на правото на ЕУ и се дел од условите за пристапување кон Европската унија (така нареченото *acquis conventionnelle*)
2. **Препораки** – се насоки усвоени од Советот на министри на Советот на Европа наменети за владите на државите членки на Советот на Европа за промена на националните законодавства или управната пракса. Препораките претставуваат начин за предлагање делотворни и практични решенија на новите проблеми.
3. **Резолуции** – не се правни акти, но Советот на министри на Советот на Европа усогласува резолуции за актуелни политички прашања.

Текстовите на правните акти на Советот на Европа се достапни на следната адреса: <http://conventions.coe.int/>

Доколку ЕУ пристапила кон конкретниот правен акт на Советот на Европа, се наведува CELEX бројот. Доколку тоа не е случај, а предлагачот смета дека правниот акт Совет на Европа е од значење за процесот на европска интеграција, тогаш потребно е да се наведе целиот назив на актот на Советот на Европа, на македонски и англиски јазик, со наведување на видот на актот и неговиот број (ETS/CETS број). Кај препораката и резолуцијата е потребно да се наведе и датата на донесување на актот. Кај конвенцијата неопходно е да се наведе дали истата стапила во сила и дали Република Македонија е страна на таа конвенција (во кој случај се наведува и датата).

Примери за правилно наведување:

1. Конвенција за сајбер криминал (ETS/CETS број 185), стапила во сила на 1.07.2004, Република Македонија ја потпишала на 23.11.2001 година, ја ратификувала на 15.09.2004 година и е во сила од 1.01.2005 година.
Convention on Cyber crime (ETS/CETS No. 185)
2. Препорака број R (99) 2 за средно образование, од 19.01.1999 година
Recommendation No R (99) 2 on Secondary legislation, from 19 January 1999
3. Резолуција (97) 24 за дваесет водечки принципи за борба против корупцијата, 6.12.1997 година.
Resolution (97) 24 on the twenty guiding principles for the fight against corruption

3.5. Рок во кој е предвидено постигнување на потполна усогласеност на предлогот прописот со правото на Европската унија

Предлагачот треба да го наведе рокот кој е предвиден со Спогодбата за стабилизација и асоцијација, Националната Програмата за усвојување на правото на ЕУ или со некој друг документ за постигнување потполна усогласеност на предлог прописот со законодавството на Европската унија.

3.6. Кореспондентна табела (прилог)

Во прилог на Изјавата за усогласеност на предлог прописот со законодавството на ЕУ потребно е да се достави и пополнета кореспондентна табела - формулар МК-ЕУ и ЕУ-МК.

4. Превод на изворите на правото на ЕУ и правниот пропис

4.1. Дали горенаведените извори на правото на ЕУ се преведени на македонски јазик и ако се преведени, наведете го изворот на преводот.

Предлагачот треба да нагласи дали изворите на правото на ЕУ (примарно, секундарно и други (останати)) со кои го спроведува усогласувањето на предлогот на прописот се преведени на македонски јазик и која верзија на превод ја користел. Воедно предлагачот треба да го наведе изворот на преводот и доколку тој извор не е Секретаријатот за европски прашања, предлагачот задолжително треба да го достави користениот превод до Секретаријатот за европски прашања. Секретаријатот за европски прашања е надлежен орган во Република Македонија за координација на преводот на правото на ЕУ.

4.2. Достапност на преводот на прописот на ЕУ.

Предлагачот треба да ја наведе интернет адресата на која преводот е достапен, а доколку нема можност да ја објави на сопствена страница, преводот да го достави до Секретаријатот за европски прашања за да се ажурира Регистарот за следење на процесот на преведување на правните акти на Европската унија кој го води Секретаријатот за европски прашања и кој е достапен на веб-страницата на Секретаријатот за европски прашања.

4.3. Дали предлогот на прописот е преведен на англиски јазик?

Предлагачот треба да наведе дали предлог прописот е преведен на англиски јазик и задолжително да го достави до Секретаријат за европски прашања, доколку извор на преводот не е Секретаријат за европски прашања. Секретаријатот за европски прашања е надлежен орган во Република Македонија за координација на преводот на националното законодавство усогласено со изворите на правото на ЕУ по неговото усвојување.

4.4. Достапност на преводот на прописот

Предлагачот треба да ја наведе интернет адресата на која е достапен преводот на прописот, а доколку нема можност да ја објави на сопствена страница, преводот да го достави до Секретаријатот за европски прашања за истиот да се објави на веб-страницата на Секретаријатот за европски прашања.

5. Стручна помош и мислење

(Европска комисија, КАРДС, ИПА, ТАИЕХ, SIGMA, држава членка на ЕУ, Совет на Европа, домашни стручњаци и др.)

5.1. Учество на техничка помош и консултанти во изработката на предлог

прописот

Да се наведе дали во изработката на предлог прописот учествувале консултанти од земјата или од странство и да се дадат податоци за името и бројот на проектот, името и профилот на консултантите.

5.2. Дадено мислење за усогласеноста на прописот

Да се наведе називот на организацијата и експертите кои го дале мислењето, како и накусо содржината на мислењето. Овде исто така се наведува доколку Европската комисија дала мислење и накусо содржината на даденото мислење.

Потпис на раководителот на надлежниот сектор

Раководителот на надлежниот сектор на органот на државна управа кој го предлага прописот го наведува своето име и презиме, звање и работно место, ја потпишува изјавата со наведување на датумот и местото.

Потпис на раководно лице/функционер во органот изработувач на правниот пропис

Само кога изработувач на прописот е орган во состав на предлагачот (види точка 1.2) Изјавата за усогласеност се заверува со потпис и печат на органот во состав.

Потпис на раководно лице/функционер во органот предлагач на правниот пропис на органот на државна управа, датум и печат

Со потписите и печатите на органот на државна управа (односно независните тела, на пример регулаторните тела) – предлагач на предлог прописот, се заверува Изјавата за усогласеноста.

Формулар ЕУ-МК

Колона 1: Се назначува член, став, точка, алинеја на правниот пропис на ЕУ. Се пополнува само за секундарните извори на правото на ЕУ (регулативи, директиви, одлуки и рамковни одлуки, а останатите секундарни извори се наведуваат само во Изјавата за усогласеност)

Колона 2: Се наведува полната содржина на одредбата на правниот пропис на ЕУ на македонски јазик.

Колона 3: Се наведува редниот број на националниот пропис (или кратенката). Бројот (или кратенката) се внесени во втората табела на формуларот.

Колона 4: Се назначува член, став, точка, алинеја од националниот правен пропис

Колона 5: Се наведува полната содржина на одредбата на националниот правен пропис.

Колона 6: Степен на усогласеност (опции)

- **Потполно усогласен** – предметот на уредување на конкретната одредба од правниот пропис на ЕУ е идентично уреден во националното законодавство со конкретната одредба од националниот правен пропис;

- **Делумно усогласен** - предметот на уредување на конкретната одредба од правниот пропис на ЕУ е делумно уреден во националното законодавство со конкретната одредба од националниот правен пропис (потполна усогласеност ќе се постигне на пример со донесување на подзаконски акти);
- **Не се транспонира** - во случај кога одредбата е веќе транспонирана во други национални прописи или нема потреба од правно уредување на обврската;
- **Не е релевантно за Република Македонија** - предметот на уредување на конкретната одредба од правниот пропис на ЕУ не е релевантен за Република Македонија и тоа за сите поглавја од screening-от (на пример одредби кои воспоставуваат обврски само за Европската комисија или одредби за регулирање на риболов во морски води);
- **Дискрециона одредба** - предметот на уредување на конкретната одредба од правниот пропис на ЕУ може, но и не мора да се транспонира, оставено е на дискреционо право на Република Македонија.

Колона 7: Доколку НЕ е потполно усогласен, се внесува:

- Доколку е познат прописот со кој ќе се врши транспонирањето се наведува називот на прописот и кој ќе го донесе;
- Доколку прописот не е познат, се наведува видот на прописот (закон –L, подзаконски акт што го донесува Владата – GO или подзаконски акт што го донесува министерот – MO и кое министерство);
- Планиран рок за транспозиција(опции):
 - o Месец/година (ако е познат рокот)
 - o Пред влез во ЕУ
 - o Транзициски период

Колона 8: Забелешка (коментар)

- Се наведуваат причините за неусогласеност;
- Доколку членот на правниот пропис на ЕУ (од колона 1) е изменет/дополнет/избришан со член од друг правен пропис на ЕУ (се внесува CELEX бројот на правниот пропис на ЕУ кој го менува и дополнува правниот пропис на ЕУ за кој се пополнува ЕУ-МК формуларот и број на членот. Текстот на одредбата на прописот на ЕУ во колона 1 е оној текст кој е во сила во моментот на пополнување на ЕУ-МК формуларот);
- Други коментари и дополнително образложение;
- Секретаријат за законодавство исто така може да ги внесе своите коментари (забелешки).

1711.

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.52/91) и член 61 став 1 од Законот за надворешни работи ("Службен весник на Република Македонија бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на ден 22.06.2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА БЕЛОРУСИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО МИНСК**

1. Владата на Република Македонија за Почесен конзул на Република Македонија во Република Белорусија, со седиште во Минск, го именува: - Мурат Подгорецки.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-77/1
22 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1712.

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 јуни 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ СПЕЦИЈАЛЕН ЗАВОД - ДЕМИР КАПИЈА**

1. Кристијан Арсов се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на Јавната установа Специјален завод – Демир Капија, на негово барање.

2. Оваа решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-1545/3
22 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.

1713.

Врз основа на член 16 од Законот за објавување на законите и другите прописи и акти во „Службен весник на Република Македонија“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/99 и 43/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2 јули 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие „Службен весник на Република Македонија“ - Скопје, се именува Абдираман Алити.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-3897/1
2 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски, с.р.**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

1714.

Врз основа на член 24 став (3) од Законот за јавните службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/10), министерот за правда донесе

**ЕТИЧКИ КОДЕКС
ЗА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ****Општи одредби****Член 1**

Со овој кодекс се уредува начинот на однесување и работење на јавните службеници, со цел да се обезбеди почитување на принципите на законитост, професионален интегритет и ефикасност при вршењето на работите и работните задачи, во согласност со Уставот, законите и меѓународни договори ратификувани согласно Уставот на Република Македонија.

Јавниот службеник се придржува кон одредбите на овој кодекс.

За постапување спротивно на овој кодекс јавниот службеник одговара дисциплински.

Член 2

Со принципите на однесување на јавните службеници се обезбедува одговорно, ефикасно и транспарентно работење на институциите на јавната служба и јакнење на довербата на граѓаните во неа.

Основни принципи**Член 3**

Јавниот службеник, во вршењето на работите и работните задачи се води од следните основни принципи:

- остварување на јавниот интерес, врз основа на Устав, закон и меѓународни договори ратификувани согласно Уставот на Република Македонија;

- стручност, професионалност, совесност, ефикасност, навременост, уредност, чесност и одговорност во вршењето на работите и работните задачи, во интерес на граѓаните на Република Македонија и другите субјекти при остварувањето на нивните права, должности и интереси;

- извршување на работите и работните задачи од јавен интерес, согласно со правилата на професионалната етика;

- обезбедување еднаков третман на граѓаните и правните лица во остварување на нивните права и интереси и непристрасност при носењето на одлуките;

- избегнување секаков судир помеѓу општиот и приватниот интерес;

- избегнување на активности и однесувања што се спротивни на професионалното вршење на работите и работните задачи и можат да наштетат на интересот или угледот на институцијата во која е вработен или на јавната служба во целина.

- избегнување секаков вид на неетичко однесување, настап или говор, што покрај другото, вклучува барање или примање на лични подароци или услуги од граѓани или правни лица.

Непристрасност

Член 4

Јавниот службеник при вршењето на службените должности обезбедува еднаков третман на граѓаните кои доаѓаат во контакт со институцијата во која тој е вработен.

Јавниот службеник, при извршувањето на работите и задачите и при решавањето за правата, должностите и интересите на граѓаните и правните лица, нема да се раководи од пристрасност за остварување на определени резултати.

Јавниот службеник при извршувањето на работите и работните задачи не предизвикува намерно штета на друго лице, група лица, орган или на правно лице.

Самостојност во одлучувањето

Член 5

Јавниот службеник, при извршувањето на работите и работните задачи самостојно ги донесува одлуките, раководејќи се само од релевантни факти, и се придржува до соодветната постапка при вршењето на работните задачи што се во негова надлежност.

Злоупотреба на овластувањата и статусот на јавен службеник

Член 6

Јавниот службеник не користи предности што произлегуваат од неговиот статус на јавен службеник, ниту информации со кои се здобил заради неговата положба за негова лична корист.

Јавниот службеник не нуди ниту обезбедува какви било предности кои на каков и да е начин би биле поврзани со неговата положба во јавната служба.

Јавниот службеник избегнува каков било судир на интереси, како и ситуации кои би можеле да доведат до сомневање за судир на интереси и одбива да дејствува спротивно на законските прописи или на начин кој претставува можност за злоупотреба на овластувањата кои произлегуваат од неговиот статус на јавен службеник, ако граѓаните и правните лица за чии права одлучува, побараат од него да го стори тоа.

Јавниот службеник свесно не ја доведува во заблуда јавноста или другите јавни службеници во институцијата во која работи.

Пријавување

Член 7

Јавниот службеник кој смета дека од него се бара да постапува спротивно на одредбите од овој кодекс, тоа го пријавува до надлежниот орган, утврден со закон.

Јавниот службеник го известува органот од ставот 1 на овој член, и кога смета дека постои кршење на одредбите на овој кодекс од страна на други јавни службеници.

Јавниот службеник основните сомневања или докази за незаконско или противправно работење ги пријавува до надлежниот орган.

Јавниот службеник кој пријавил сомневање или докази од ставот 3 на овој член, врз разумна основа и со чесни намери, не може да биде повикан на одговорност за пријавувањето.

Конфликт на финансиски интереси

Член 8

Јавниот службеник нема да дозволи финансискиот интерес за него, за неговото семејство, роднините, пријателите, за физички и правни лица со кои има или имал деловни врски да дојде во конфликт со неговиот статус на јавен службеник.

Примање подароци и друг вид корист

Член 9

Јавниот службеник не бара и не прима подароци, услуги, помош или било каква друга корист која би можела да има влијание на неговите одлуки и решенија или да го корумпира неговиот професионален пристап кон работата.

Јавниот службеник не прифаќа подароци или благодарност што би можеле да се сметаат за награда за работата чие извршување е негова должност.

Јавниот службеник нема да бара за себе или за други, ниту ќе прифати подароци или друг вид корист од друг јавен службеник или негов роднина.

Транспарентност на информациите

Член 10

Јавниот службеник со информацијата што ја дознал заради неговата положба во јавната служба постапува согласно закон.

Јавниот службеник ќе го олесни пристапот на граѓаните до информациите кои имаат право да ги добијат заради остварување на нивните права и интереси.

Политичка активност

Член 11

Јавниот службеник ги извршува своите работи и работни задачи на политички неутрален начин.

Јавниот службеник нема да го застапува или изразува своето политичко уверување во вршењето на работите и работните задачи.

Јавниот службеник нема да врши политички активности кои можат да влијаат на довербата на граѓаните во неговата способност да ги извршува работите и работните задачи на непристрасен начин.

Јавниот службеник во односите со граѓаните и правните лица, како и во односите со другите јавни службеници, нема да ја искажува, истакнува или посредно да ја стави до знаење својата припадност кон одредена политичка партија.

Јавниот службеник нема да обврзува други јавни службеници или лица без статус на јавен службеник во институцијата во која е тој вработен да се придружат кон одредена политичка партија, ниту ќе ги поттикне да го сторат тоа ветувајќи им напредок во кариерата.

Однесување во службата

Член 12

Јавниот службеник нема да го одбие вршењето на работите и работните задачи од работното место на кое е распореден, освен во случаи утврдени со закон.

Јавниот службеник коректно се однесува кон другите јавни службеници, како и вработените во другите органи и институции.

Јавниот службеник го почитува работното време и соодветно го користи за извршување на работите и работните задачи.

Јавниот службеник со начинот на неговото облекување нема да предизвикува впечаток на непристојност или нарушување на угледот на институцијата во кој е вработен.

Јавниот службеник нема да ги користи за приватни цели предметите или опремата кои му се на располагање за службени цели.

Однесување во приватниот живот

Член 13

Јавниот службеник избегнува однесување во приватниот живот кое би можело да ја намали довербата на јавноста во јавната служба.

Јавниот службеник избегнува дејства или активности кои се во конфликт со законските или етичките норми и кои би можеле да бидат причина за негова лична учена во врска со вршењето на службените задачи.

Јавниот службеник избегнува ситуации во кои, заради неговата положба во јавната служба, тој е обврзан да изврши работа во корист на кое било друго лице или во кои тој е подложен на несоодветно влијание на други лица.

Економично користење на државните средства

Член 14

Јавниот службеник обезбедува ефективно и економично управување и користење на материјалните средства, опремата и другите предмети што им се доверени и го спречуваат нивното незаконито располагање, се грижат за преземање на соодветни мерки за осигурување на безбедноста на доверените предмети, како и за отстранување на можностите за предизвикување на материјална штета во институцијата во која работат.

Јавниот службеник се грижи за безбедноста на доверените предмети и за отстранување на можностите за предизвикување на материјална штета во институцијата во која е вработен.

Односи со јавноста

Член 15

Јавниот службеник кој е во директен контакт со граѓаните и правните лица ќе му посвети соодветно внимание на секое нивно прашање и при решавањето на предметите ќе го почитува нивниот хронолошки ред и нема да одбие да преземе дејства кои се во негова надлежност.

Без да се повлијае на неговото право јавно да го изрази мислењето, јавниот службеник ќе се воздржи од давање јавни изјави што се штетни за угледот на органот во кој е вработен или на јавната служба во целина.

Јавниот службеник нема да преземе обврски или да даде ветувања во врска со неговите одлуки или дејства или одлуките и дејствата на другите јавни службеници или раководното лице на институцијата во која е вработен јавниот службеник, доколку тоа би предизвикало или би ја потврдило недовербата во администрацијата или во нејзината независност и непристрасност.

Завршна одредба

Член 16

Овој кодекс влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со денот на примената на Законот за јавните службеници.

Бр. 07-2492/3
30 јуни 2010 година
Скопје

Министер за правда,
Михајло Маневски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1715.

Врз основа на член 22 став 1 од Законот за животна средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09 и 48/10), министерот за животна средина и просторно планирање, во согласност со министерот за економија, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство и министерот за здравство донесе

НАРЕДБА ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗОТ И ИЗВОЗОТ НА ПРОИЗВОДИ ШТО СОДРЖАТ ХЛОРОФЛУОРОЈАГ-ЛЕВОДОРОД (HCFC)

Член 1

Со цел превземање на мерки заради заштита на животот и здравјето на луѓето и на животната средина и природата, како и да се придонесе кон глобалните напори за заштита на озонската обвивка со оваа наредба се забранува увозот и извозот на производи што содржат хлорофлуоројаглеводород (HCFC).

Член 2

Министерството за животна средина и просторно планирање, ги превзема неопходните мерки за спроведување на оваа наредба.

Член 3

Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2012 година.

Бр. 07-5101/3
21 јуни 2010 година
Скопје

Министер за животна средина и просторно планирање, д-р Нецати Јакупи , с.р.	Министер за земјоделство шумарство и водостопанство, Љупчо Димовски , с.р.
Министер за економија, д-р Фатмир Бесими , с.р.	Министер за здравство, д-р Бујар Османи , с.р.

1716.

Врз основа на член 22 став 1 од Законот за животна средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09 и 48/10), министерот за животна средина и просторно планирање, во согласност со министерот за економија, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство и министерот за здравство донесе

**НАРЕДБА
ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА УВОЗОТ НА УРЕДИ ЗА
КЛИМАТИЗАЦИЈА ШТО СОДРЖАТ ХЛОРОФ-
ЛУОРОЈАГЛЕВОДОРОД (НСFC)**

Член 1

Со цел превземање на мерки заради заштита на животот и здравјето на луѓето и на животната средина и природата, како и да се придонесе кон глобалните напори за заштита на озонската обвивка со оваа наредба се ограничува увозот на 20.000 уреди за климатизација што содржат хлорофлуоројаглеводород (НСFC) за периодот од 01.01.2011 година до 31.12.2011 година.

Член 2

Министерството за животна средина и просторно планирање, ги превзема неопходните мерки за спроведување на оваа наредба.

Член 3

Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2011 година.

Бр. 07-5101/10
21 јуни 2010 година
Скопје

Министер за животна средина и просторно планирање, д-р Нецати Јакупи , с.р.	Министер за земјоделство шумарство и водостопанство, Љупчо Димовски , с.р.
Министер за економија, д-р Фатмир Бесими , с.р.	Министер за здравство, д-р Бујар Османи , с.р.

1717.

Врз основа на член 21 од Законот за животна средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09 и 48/10), министерот за животна средина и просторно планирање, во согласност со министерот за економија, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство и министерот за здравство донесе

**НАРЕДБА
ЗА ЗАБРАНА НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОМЕТОТ НА СУПСТАНЦИИТЕ ШТО ЈА ОСИРОМАШУВААТ ОЗОНСКАТА ОБВИВКА КАКО И ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ ШТО СОДРЖАТ СУПСТАНЦИИ ШТО ЈА ОСИРОМАШУВААТ ОЗОНСКАТА ОБВИВКА**

Член 1

Со цел превземање на мерки заради заштита на животот и здравјето на луѓето и на животната средина, како и да се придонесе кон глобалните напори за заштита на озонската обвивка со оваа наредба се забранува производството и прометот на супстанциите што ја осиромашуваат озонската обвивка, како и производството и промет на производи што содржат супстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка, дадени во Прилогот кој е составен дел на оваа наредба.

Член 2

Министерството за животна средина и просторно планирање, ги превзема неопходните мерки за спроведување на оваа наредба.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за забрана на увоз на употребувани фрижидери, замрзнувачи или други уреди за ладење или замрзнување и увоз на супстанциите што ја осиромашуваат озонската обвивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/06).

Член 4

Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-5101/11
21 јуни 2010 година
Скопје

Министер за животна средина и просторно планирање, д-р Нецати Јакупи , с.р.	Министер за земјоделство шумарство и водостопанство, Љупчо Димовски , с.р.
Министер за економија, д-р Фатмир Бесими , с.р.	Министер за здравство, д-р Бујар Османи , с.р.

Прилог

Супстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка

Табела 1. Хлорофлуоројаглери

Хемиска формула	Назив	Ознака	Потенцијал на осиромашување
CFCl_3	Trichlorofluoromethane	(CFC – 11)	1.0
CF_2Cl_2	Dichlorodifluoromethane	(CFC – 12)	1.0
$\text{C}_2\text{F}_3\text{Cl}_3$	Trichlorotrifluoroethane	(CFC – 113)	0.8
$\text{C}_2\text{F}_4\text{Cl}_2$	Dichlorotetrafluoroethane	(CFC – 114)	1.0
$\text{C}_2\text{F}_5\text{Cl}$	Chloropentafluoroethane	(CFC – 115)	0.6

Табела 2. Халони

Хемиска формула	Назив	Ознака	Потенцијал на осиромашување
CF_2BrCl	Bromochlorodifluoromethane	(halon – 1211)	3.0
CF_3Br	Bromotrifluoromethane	(halon – 1301)	10.0
$\text{C}_2\text{F}_4\text{Br}_2$	Dibromotetrafluoroethane	(halon – 2402)	6.0

Табела 3. Други потполно халогенирани хлорофлуоројаглери

Хемиска формула	Назив	Ознака	Потенцијал на осиромашување
CF_3Cl	Chlorotrifluoromethane	(CFC – 13)	1.0
C_2FCl_5	Pentachlorofluoroethane	(CFC – 111)	1.0
$\text{C}_2\text{F}_2\text{Cl}_4$	Tetrachlorodifluoroethane	(CFC – 112)	1.0
C_3FCl_7	Heptachlorofluoropropane	(CFC – 211)	1.0
$\text{C}_3\text{F}_2\text{Cl}_6$	Hexachlorodifluoropropane	(CFC – 212)	1.0
$\text{C}_3\text{F}_3\text{Cl}_5$	Pentachlorotrifluoropropane	(CFC – 213)	1.0
$\text{C}_3\text{F}_4\text{Cl}_4$	Tetrachlorotetrafluoropropane	(CFC – 214)	1.0
$\text{C}_3\text{F}_5\text{Cl}_3$	Trichloropentafluoropropane	(CFC – 215)	1.0
$\text{C}_3\text{F}_6\text{Cl}_2$	Dichlorohexafluoropropane	(CFC – 216)	1.0
$\text{C}_3\text{F}_7\text{Cl}$	Chloroheptafluoropropane	(CFC – 217)	1.0

Табела 4. Јаглородтетрахлорид и трихлороетан

Хемиска формула	Назив	Ознака	Потенцијал на осиромашување
CCl_4 carbon tetrachloride	Tetrachloromethane		1.1
$\text{C}_2\text{H}_3\text{Cl}_3^*$ (methyl chloroform)	Trichloroethane		0.1

Табела 5. Хидробромофлуоројаглериоди

Хемиска формула	Назив	Потенцијал на осиромашување
CH ₂ FBr ₂	Dibromofluoromethane	1.00
CHF ₂ Br	Bromodifluoromethane	0.74
CH ₂ FBr	Bromofluoromethane	0.73
C ₂ H ₂ FBr ₄	Tetrabromofluoroethane	0.3 – 0.8
C ₂ H ₂ F ₂ Br ₃	Tribromodifluoroethane	0.5 – 1.8
C ₂ H ₂ F ₃ Br ₂	Dibromotrifluoroethane	0.4 – 1.6
C ₂ H ₂ F ₄ Br	Bromotetrafluoroethane	0.7 – 1.2
C ₂ H ₂ FBr ₃	Tribromofluoroethane	0.1 – 1.1
C ₂ H ₂ F ₂ Br ₂	Dibromodifluoroethane	0.2 – 1.5
C ₂ H ₂ F ₃ Br	Bromotrifluoroethane	0.7 – 1.6
C ₂ H ₃ FBr ₂	Dibromofluoroethane	0.1 – 1.7
C ₂ H ₃ F ₂ Br	Bromodifluoroethane	0.2 – 1.1
C ₂ H ₄ FBr	Bromofluoroethane	0.07 – 0.1
C ₃ H ₂ FBr ₆	Hexabromofluoropropane	0.3 – 1.5
C ₃ H ₂ F ₂ Br ₅	Pentabromodifluoropropane	0.2 – 1.9
C ₃ H ₂ F ₃ Br ₄	Tetrabromotrifluoropropane	0.3 – 1.8
C ₃ H ₂ F ₄ Br ₃	Tribromotetrafluoropropane	0.5 – 2.2
C ₃ H ₂ F ₅ Br ₂	Dibromopentafluoropropane	0.9 – 2.0
C ₃ H ₂ F ₆ Br	Bromohexafluoropropane	0.7 – 3.3
C ₃ H ₃ FBr ₅	Pentabromofluoropropane	0.1 – 1.9
C ₃ H ₃ F ₂ Br ₄	Tetrabromodifluoropropane	0.2 – 2.1
C ₃ H ₃ F ₃ Br ₃	Tribromotrifluoropropane	0.2 – 5.6
C ₃ H ₃ F ₄ Br ₂	Dibromotetrafluoropropane	0.3 – 7.5
C ₃ H ₃ F ₅ Br	Bromopentafluoropropane	0.9 – 1.4
C ₃ H ₃ FBr ₄	Tetrabromofluoropropane	0.08 – 1.9
C ₃ H ₃ F ₂ Br ₃	Tribromodifluoropropane	0.1 – 3.1
C ₃ H ₃ F ₃ Br ₂	Dibromotrifluoropropane	0.1 – 2.5
C ₃ H ₃ F ₄ Br	Bromotetrafluoropropane	0.3 – 4.4
C ₃ H ₄ FBr ₃	Tribromofluoropropane	0.03 – 0.3
C ₃ H ₄ F ₂ Br ₂	Dibromodifluoropropane	0.1 – 1.0
C ₃ H ₄ F ₃ Br	Bromotrifluoropropane	0.07 – 0.8
C ₃ H ₅ FBr ₂	Dibromofluoropropane	0.04 – 0.4
C ₃ H ₅ F ₂ Br	Bromodifluoropropane	0.07 – 0.8
C ₃ H ₆ FBr	Bromofluoropropane	0.02 – 0.7

Табела 6. Бромохлорометан

Хемиска формула	Назив	Потенцијал на осиромашување
CH ₂ BrCl	Bromochlorometan	0.12

Табела 7. Метилбромид

Хемиска формула	Назив	Потенцијал на осиромашување
CH ₃ Br	methyl bromide (MeBr)	0.7

1718.

Врз основа на член 22 став 1 од Законот за животна средина (“Службен весник на Република Македонија” бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09 и 48/10), министерот за животна средина и просторно планирање, во согласност со министерот за економија, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство и министерот за здравство донесе

Н А Р Е Д Б А
ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУПСТАНЦИИТЕ КОИ ЈА ОСИРОМАШУВААТ
ОЗОНСКАТА ОБВИВКА

Член 1

Со цел превземање на мерки заради заштита на животот и здравјето на луѓето и на животната средина и природата, како и да се придонесе кон глобалните напори за заштита на озонската обвивка со оваа наредба се ограничува увозот на супстанцииите што ја осиромашуваат озонската обвивка, дадени во Прилогот кој е составен дел на оваа наредба.

Член 2

Ограничувањето од член 1 на оваа наредба се постигнува со намалување од 5% на годишно ниво на увозот на супстанцииите што ја осиромашуваат озонската обвивка отпочнувајќи од 1.01.2013 до 31.12.2020 година, при што вкупното намалување ќе изнесува 40% во однос на просечните количини на увоз за 2010 година.

Член 3

Министерството за животна средина и просторно планирање, ги превзема неопходните мерки за спроведување на оваа наредба.

Член 4

Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-5101/12
21 јуни 2010 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
д-р **Нецати Јакупи**, с.р.

Министер за економија,
д-р **Фатмир Бесими**, с.р.

Министер за земјоделство
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

Министер за здравство,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

Прилог

Супстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка

Хемиска формула	Назив	Ознака	Потенцијал на осиромашување
CHCl_2	Dichlorofluoromethane	(HCFC – 21)**	0.04
CHF_2Cl	Chlorodifluoromethane	(HCFC – 22)**	0.055
CH_2FCl	Chlorofluoromethane	(HCFC – 31)	0.02
C_2HFCI_4	Tetrachlorofluoroethane	(HCFC – 121)	0.01 – 0.04
$\text{C}_2\text{HF}_2\text{Cl}_3$	Trichlorodifluoroethane	(HCFC – 122)	0.02 – 0.08
$\text{C}_2\text{HF}_3\text{Cl}_2$	Dichlorotrifluoroethane	(HCFC – 123)	0.02 – 0.06
CHCl_2CF_3	1, 1, -dichloro2,2,2-trifluoroethane	(HCFC – 123)**	0.02
$\text{C}_2\text{HF}_4\text{Cl}$	Chlorotetrafluoroethane	(HCFC – 124)	0.02 – 0.04
CHFClCF_3	1-chloro-1,2,2,2-tetrafluoroethane	(HCFC – 124)**	0.022
$\text{C}_2\text{H}_2\text{FCl}_3$	Trichlorofluoroethane	(HCFC – 131)	0.007 – 0.05
$\text{C}_2\text{H}_2\text{F}_2\text{Cl}_2$	Dichlorodifluoroethane	(HCFC – 132)	0.008 – 0.05
$\text{C}_2\text{H}_2\text{F}_3\text{Cl}$	Chlorotrifluoroethane	(HCFC – 133)	0.02 – 0.06
$\text{C}_2\text{H}_3\text{FCl}_2$	Dichlorofluoroethane	(HCFC – 141)	0.005 – 0.07
CH_3CFCl_2	2,2-dichloro-2-fluoroethane	(HCFC – 141b)**	0.11
$\text{C}_2\text{H}_3\text{F}_2\text{Cl}$	Chlorodifluoroethane	(HCFC – 142)	0.008 – 0.07
$\text{CH}_3\text{CF}_2\text{Cl}$	2-chloro-2,2-fluoroethane	(HCFC – 142b)**	0.065
$\text{C}_2\text{H}_4\text{FCl}$	Chlorofluoroethane	(HCFC – 151)	0.003 – 0.005
C_3HFCI_6	Hexachlorofluoropropane	(HCFC – 221)	0.015 – 0.07
$\text{C}_3\text{HF}_2\text{Cl}_5$	Pentachlorodifluoropropane	(HCFC – 222)	0.01 – 0.09
$\text{C}_3\text{HF}_3\text{Cl}_4$	Tetrachlorotrifluoropropane	(HCFC – 223)	0.01 – 0.08
$\text{C}_3\text{HF}_4\text{Cl}_3$	Trichlorotetrafluoropropane	(HCFC – 224)	0.01 – 0.09
$\text{C}_3\text{HF}_5\text{Cl}_2$	Dichloropentafluoropropane	(HCFC – 225)	0.02 – 0.07
$\text{CF}_3\text{CF}_2\text{CHCl}_2$	3,3-dichloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropane	(HCFC – 225ca)**	0.025
$\text{CF}_2\text{ClCF}_2\text{CHClF}$	1,3-dichloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropane	(HCFC – 225cb)**	0.033
$\text{C}_3\text{HF}_6\text{Cl}$	Chlorohexafluoropropane	(HCFC – 226)	0.02 – 0.10
$\text{C}_3\text{H}_2\text{FCl}_5$	Pentachlorofluoropropane	(HCFC – 231)	0.05 – 0.09
$\text{C}_3\text{H}_2\text{F}_2\text{Cl}_4$	Tetrachlorodifluoropropane	(HCFC – 232)	0.008 – 0.10
$\text{C}_3\text{H}_2\text{F}_3\text{Cl}_3$	Trichlorotrifluoropropane	(HCFC – 233)	0.007 – 0.23
$\text{C}_3\text{H}_2\text{F}_4\text{Cl}_2$	Dichlorotetrafluoropropane	(HCFC – 234)	0.01 – 0.28
$\text{C}_3\text{H}_2\text{F}_5\text{Cl}$	Chloropentafluoropropane	(HCFC – 235)	0.03 – 0.52
$\text{C}_3\text{H}_3\text{FCl}_4$	Tetrachlorofluoropropane	(HCFC – 241)	0.004 – 0.09
$\text{C}_3\text{H}_3\text{F}_2\text{Cl}_3$	Trichlorodifluoropropane	(HCFC – 242)	0.005 – 0.13
$\text{C}_3\text{H}_3\text{F}_3\text{Cl}_2$	Dichlorotrifluoropropane	(HCFC – 243)	0.007 – 0.12
$\text{C}_3\text{H}_3\text{F}_4\text{Cl}$	Chlorotetrafluoropropane	(HCFC – 244)	0.009 – 0.14
$\text{C}_3\text{H}_4\text{FCl}_3$	Trichlorofluoropropane	(HCFC – 251)	0.001 – 0.01
$\text{C}_3\text{H}_4\text{F}_2\text{Cl}_2$	Dichlorodifluoropropane	(HCFC – 252)	0.005 – 0.04
$\text{C}_3\text{H}_4\text{F}_3\text{Cl}$	Chlorotrifluoropropane	(HCFC – 253)	0.003 – 0.03
$\text{C}_3\text{H}_5\text{FCl}_2$	Dichlorofluoropropane	(HCFC – 261)	0.002 – 0.02
$\text{C}_3\text{H}_5\text{F}_2\text{Cl}$	Chlorodifluoropropane	(HCFC – 262)	0.002 – 0.02
$\text{C}_3\text{H}_6\text{FCl}$	Chlorofluoropropane	(HCFC – 271)	0.001 – 0.03

1719.

Согласно член 52 став (4) од Законот за квалитет на амбиентниот воздух („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04, 93/07 и 35/10), министерот за животна средина и просторно планирање, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА, МЕТОДОЛОГИЈАТА И НАЧИНОТ
НА ВОДЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА КАТАСТАРОТ
НА ЗАГАДУВАЧИ НА ВОЗДУХОТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, методологијата и начинот на водење и одржување на Катастарот на загадувачи на воздухот.

Член 2

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1) **Катастар на загадувачи на воздухот** е квалитативна и квантитативна евиденција на загадувачките супстанции и изворите на загадување кои испуштат загадувачки супстанции во воздухот во кои е вклучена и карта на загадувачите;

2) **Деловен субјект** е правно или физичко лице кое со својата работа или активност може да предизвика загадување на воздухот;

3) **Деловна единица** е самостојна или посебна техничко-технолошка единица, дел во или околу инсталацијата, лоциран на географски одредено место со дефинирани испусти на отпадните гасови и пареи,

4) **Поединечните извори на емисија** во воздухот се посебни идентификувани извори на емисии на загадувачки супстанции во воздухот на одредено место кои можат да бидат производни и непроизводни;

5) **Производни извори на емисија** се:

- Инсталации за производство на енергија (толинска, електрична, за индустриски процеси, печки за процеси на производство) со топлинска моќ над 250 kW;

- Инсталации за производни и индустриски процеси како рафинерија за нафта, челичарници, ливници, преработка на обоени метали, производство на хемиски и петрохемиски производи, производство на цемент, асфалтни бази, согорување и горење на отпад, производство на хартија, прехранбена индустрија, преработка на кожа, тутунска индустрија, уреди-пречистителни станици за отпадна вода од инсталации и населени места и др.

6) **Непроизводни извори на емисија** се: административни установи, здравствени установи (болници), образовни установи (училишта) и установи за услужни дејности.

7) **Колективни извори на емисија во воздухот** се збир на емисии кои самостојно имаат мала емисија во воздухот на просторот на населените места, а не се опфатени во поединечните извори. Во овие извори спаѓаат емисиите од затоплување по домовите, емисиите при согорување на горива во мали котли со топлинска моќ под 250 kW.

8) **Подвижни извори на емисија** се емиси од сите видови на возила во сообраќајот.

9) **Фугативна емисија** е емисија на загадувачки супстанции во воздух, кои не се ослободуваат во околината преку испуст, туку, преку прозор, врата, вентилациони отвори, недефинирани испусти или други отвори.

10) **Материјален биланс** преставува збиен приказ на уделот на сите супстанции кои влегуваат, настануваат и излегуваат во текот на одреден технолошки процес.

Член 3

Катастарот на загадувачи на воздухот (во натамошниот текст: Катастар) се состои од збир на систематизирани, обработени податоци за изворите на емисии и за емисиите на загадувачки супстанции во воздухот, во кој се утврдуваат изворите на загадување, по локација и вид, како и се идентификуваат загадувачките супстанции кои се емитуваат во воздухот по вид и количина.

Член 4

(1) Податоците за количината на емисии на загадувачките супстанции во воздухот во Катастарот се прикажуваат за секој испуст кај поединечен извор (произведен и непроизведен), за фугативната емисија од поединечниот извор, за емисијата за одредено населено место каде што се создава, за емисијата од колективен извор, за емисиите кои произлегуваат од операции на постапување со отпад и други релевантни податоци кои се однесуваат за испуштање на загадувачки супстанции во воздухот, при што:

а) податоците за емисии од поединечни извори се изразуваат на ниво на:

- испуст;
- деловна единица (произведен или непроизведен извор на емисија);
- вкупно испуштање на ниво на правното или физичко лице, и
- населено место (население, општина, град и регион).

б) податоците за емисии од колективни извори на емисија во воздухот се изразуваат на ниво на:

- населено место;
- дел од населено место (населба);
- општина или град и
- регион.

(2) Податоците од ставот (1) на овој член се прикажаат во форма на графикони и карти.

Член 5

(1) Заради водење и одржување на Катастарот правните и физичките лица квалитативните и квантитативните податоци за загадувачките супстанции и изворите на загадување кои испуштаат загадувачки супстанции во воздухот треба да се доставуваат на обрасците дадени во Прилозите број 1, 2 и 3 кои се составен дел на овој правилник.

(2) Обрасците се пополнуваат рачно или во електронска форма со точни, јасни и читливи податоци.

(3) Правните и физичките лица кои својата дејност или активност ја водат на две или повеќе деловни единици, а кои не се на иста општина, податоците за водење и одржување на Катастарот треба да ги доставуваат поединечно за секоја деловна единица која врши испуштање на емиси на загадувачки супстанции во воздухот, како и вкупно за сите деловни единици.

Член 6

(1) Базата на податоци на Катастарот се одржува на начин кој овозможува постигнување на високи карактеристики за изведба, чување и складирање на податоците, пребарување на податоците, дава соодветен баран приказ, овозможува анализа на податоците по пребарувачки податоци, како и овозможува користење на податоците со цел прикажување нивен тренд на промени.

(2) Добиените податоци се внесуваат во базата на податоци на Катастарот поединечно во определено место специфицирано за секој податок.

Член 7

(1) Податоците за количините на емисии на загадувачки супстанции во воздухот од поединечните извори на емисија кои се наведени во Катастарот, се водат согласно податоците од дневникот кој го водат правните и физички лица за спроведеното следење, мерење и обработка на податоците на емисија на загадувачки супстанции во воздухот од секој поединечен извор.

(2) Доколку количината на емисијата на загадувачките супстанции во воздухот од поединечните извори на емисија не може да се утврди на начин утврден во ставот (1) од овој член, тогаш пресметката се врши врз база на материјалниот биланс и со примена на методологијата од Правилникот за методологија за инвентаризација и утврдување на нивото на емисии на загадувачките супстанции во атмосферата во тони на годишно ниво за сите видови дејности, како и други податоци за доставување на програмата за мониторинг на воздухот во Европа (ЕМЕП) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 142/07).

(3) Фугативната емисија се пресметува со примена на методологијата од Правилникот од став (2) на овој член.

(4) Вкупната количина на емисии во воздухот за поединечни извори се пресметува како збир од поедините количини на емисија од секој поединечен испуст земајќи ја и количината на фугативната емисија.

Член 8

(1) Количината на емисија на загадувачки супстанции во воздухот од колективните извори на емисија се води врз основа на спроведена пресметка.

(2) Пресметката од став (1) на овој член се врши со користење на постоечките статистички податоци за одредена општина, статистички регион и на ниво на

држава, земајќи ги во предвид сите активности кои емитираат загадувачки супстанции во воздухот со примена на методологијата пропишана во Правилникот во член 7 став (2) од овој правилник.

(3) Доколку количината на емисиите на загадувачки супстанции во воздухот од колективните извори може да се идентификува со одделни методи за мерење, тогаш податоците од тие мерења се внесуваат во Катастарот.

Член 9

Количината на емисија од малите котли за затоплување на административните објекти и домаќинствата се пресметува врз основа на податоците за видот на горивото и количината на горивото што се троши во даден временски период за затоплување за одредена општина или статистички регион или на ниво на држава со примена на методологијата пропишана во Правилникот во член 7 став (2) од овој правилник.

Член 10

Количините на емисијата на загадувачки супстанции во воздухот од подвижни извори се пресметува врз основа на бројот на одделните типови на возила што се во сообраќај (патен, воздушен, железнички и воден) и видот и количината на потрошеното гориво во согласност со методологијата пропишана во Правилникот во член 7 став (2) од овој правилник.

Член 11

(1) Правните и физичките лица кои доставуваат податоци за водење и одржување на Катастарот доколку сметаат дека со прикажување или јавна достапност на одредени податоци може да се направи штета во планот за работа, конкурентноста на пазарот и финансискиот ефект, при потполнувањето на обрасците од прилозите 1, 2 и 3 од овој правилник потребно е да укажат за тоа кои податоците се од доверливи природа, согласно прописите за класифицирани информации.

(2) Доверливоста на достапноста до податоците од став (1) не се однесува на информациите за количините на емисии во воздухот на загадувачките супстанции, ризиците од индустриски несреќи, резултатите од мониторингот на квалитетот на амбиентниот воздух во реонот на деловниот субјект, мониторинг на емисиите на загадувачките супстанции во воздухот, плановите за редукција на емисиите и мерки кои се превземаат за редукција на емисиите.

Член 12

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-4543/6
1 јуни 2010 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
д-р Нецати Јакупи, с.р.

ПРИЛОГ 1

I Податоци за деловниот субјект/ енергетска инсталација / деловната единица ¹⁾

1.	Назив на деловниот субјект/ деловната единица: _____																		
2.	Единствен делов број на правното или физичкото лице (ЕДБС) <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>																		
3.	Дејност: _____ Шифра на дејност: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>																		
4.	Адреса: ул.: _____ бр.: _____; Општина: _____ тел./факс: _____ е - mail : _____ www. _____																		
5.	Лице за контакт: _____ Тел: _____																		
6.	Локација: ☐ во индустриска зона ☐ во рурална зона ☐ во урбана зона	Gauss-Krüger – ови координати: x = <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> y = <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>																	
7.	Вкупна површина на работниот круг на правното или физичкото лице/ деловната единица : _____ m ²																		
8.	Вкупна инсталирана електрична снага: _____ (kW)																		
9.	Вкупен број на енергетски постројки (котли со согорувачки процеси) за греење на простории, припрема на топла вода, пареа и слично, кои се во состав на деловниот субјект / деловната единица : _____																		
10.	Вкупен број на испусти (оџаци) во воздухот од енергетските постројки кои се во состав на правното или физичкото лице/ деловната единица: _____																		
11.	Дозволи/ решенија:	ИСКЗ А ☐ Б ☐	Издадено од, на ден: Важи до:																
		Студија за ОВЖС - Елаборат Да ☐ Не ☐	Издадено од, на ден: Важи до:																
		Друго:	Издадено од, на ден: Важи до:																

1) Доколку во рамките на правното или физичкото лице постојат повеќе деловни единици, за секоја поодделно се пополнува копија од овој образец.

I. Упатство за пополнување на податоците за деловниот субјект/деловната единица

1. Се пишува точниот назив на деловниот субјект. Кога податоците се пополнуват за деловната единица, која е во состав на деловниот субјект, прво се пишува називот на деловниот субјект, па во продолжение називот на деловната единица.
2. Се пишува Единствениот број на Деловниот субјект (ЕДБС) од регистрација од Централниот регистар.
3. Се пишува основната дејност на Деловниот субјект/Деловната единица.
4. Се пополнуваат податоците за точната адреса под која е заведен Деловниот субјект. Доколку Деловната единица се наоѓа на друга локација или Општина, се пополнуваат податоците од Деловната единица.
5. Се пополнуваат податоци за лицето кое, од страна на Деловниот субјект, е задолжено за давање на потребните податоци и телефонски број за контакт.
6. Се означува во која зона е лоциран Деловниот субјект/Деловната единица. Доколку се познати, се впишуваат Гаус - Кригеровите координати на главниот влез од работниот круг на Деловниот субјект / Деловната единица.
7. Се пишува вкупната површина на деловниот простор - земјиште кое го опфаќа работниот круг.
8. Се впишува вкупната инсталирана електрична моќност на деловниот субјект.
9. Се пополнува вкупниот број на енергетските инсталации (котли), кај кои доаѓа до директни согорувања, а се користат за греење на простории, за припрема на топла вода, технолошка пареа и слично. (Пример: Котли за пареа, топловодни котли и слично - неелектрични).
10. Се пишува вкупниот број на испусти (оџаци) во воздухот од инсталациите кои се во состав на деловниот субјект / деловната единица.
11. Дозволи/решенија - Се означува видот на дозволата/решението кое се поседува, во графите за издадено од се пополнува кој ја издал документот, на која дата и до кога важи. Во графата – друго се впишуваат други видови документи издадени од министерството (согласности, други дозволи кои се издаваат согласно прописите за животна средина) ако се поседуваат.

II. Упатство за пополнување на податоците за енергетските инсталации

11. Се пишуваат податоците од техничката документација на секоја поединечна инсталацијата, што ја управува деловниот субјект, како што се тип на опрема; производител; тип на пламеник; капацитет (инсталирана моќност во Kw); година на пуштање во работа;
12. Доколку има повеќе инсталации во рамките на Деловниот субјект се наведува дали инсталациите работат истовремено, или кои од нив се резерва, а кои работат. Да се наведе дали секоја инсталација има посебен испуст (оџак) или се приклучени на заеднички испуст.
13. Се пишуваат просечните работни часови на инсталацијата (т.е. инсталациите – за секоја поединечно) во текот на годината (или денот, неделата...). Доколку инсталацијата работи сезонски, се наведува времетраење на сезоната.
14. Се пополнуваат податоците за видот и количината на горивото кое го користат енергетските инсталации. Посебно да се наведе вкупната количина на гориво кое Деловниот субјект/ Деловната единица ја трошат во текот на годината (сезоната).
15. Дозволи/решенија - Се означува видот на дозволата/решението кое се поседува, во графите за издадено од се пополнува кој ја издал документот, на која дата и до кога важи. Во графата – друго се впишуваат други видови документи издадени од министерството (согласности, други дозволи кои се издаваат согласно прописите за животна средина) ако се поседуваат.

III. Податоци за испустот на емисии во воздухот од енергетска инсталација ²⁾

16.	Име на испустот: _____					
17.	Висина на испустот: _____ m					
18.	Дијаметар на испустот: _____ m					
19.	Дали на испустот постои уред за прочистување: да ☐ не ☐					
20.	Вид на уредот за прочистување : _____ - Степен на искористеност: _____ %. - Проектна гаранција: _____ % или _____ mg/m ³ .					
21.	Температура на излезните гасови: _____ °C					
22.	Волуменски проток на излезните гасови: _____ Nm ³ /h					
23.	Вид на емисијата	Количина на емисијата		Начин на одредување		
		Концентрација (mg/m ³)	Емисионо количество (t/год)	со мерење	со пресметка	со проценка
	SO ₂					
	CO					
	CO ₂					
	NO _x					
	Прашина (вкупни суспендирани честички (TSP))					
	друго					

2) Доколку во рамките на деловниот субјект/деловната единица постојат повеќе испусти од овој тип за секој од нив поделно се пополнува копија од делот со реден број III на овој образец.

III. Упатство за внесување на податоците за испустите на емисиите во воздух од енергетските постројки

16. Се пишува име на испустот според називот на инсталацијата или група инсталации. (Пример: *Оџак од котел број...* ; *Оџак од два котла*).
17. Се пишува градежната висина на испустот во метри. (Растојанието од највисоката точка на испустот до земја).
18. Се пишува дијаметарот на отворот на испустот во метри. Доколку отворот не е кружен, се наведуваат димензиите на отворот во метри.
19. Се пополнува со означување.
20. Се пишува видот на уредот за прочистување. Се впишува измерениот и инсталираниот (проектираниот) степен на искористеност на уредот за прочистување.
21. Се пишува температурата на излезните гасови.
22. Се пишува волуменски проток на излезните гасови.
23. Се пишуваат податоци за просечна концентрација (mg/m^3) на наведените (или други) загадувачки супстанции што се емитираат во воздухот низ соодветниот испуст, со означување на начинот на нивното одредување: со мерења; со пресметки - преку примена на емисионите фактори; со проценка - врз основа на материјалниот биланс (се доставува извештај од извршени мерења-доколку има).

Заверка на документот

Податоците ги пополнил: Име и презиме _____ Потпис _____	Одговорно лице: Име и презиме _____ Потпис _____
Во _____ Дата _____ М.П.	

ПРИЛОГ 2

I. Податоци за деловниот субјект / производни извори на емисија / деловна (технолошка) единица ¹⁾

1.	Назив на деловниот субјект / деловната единица:		
2.	Единствен деловен број на субјектот (ЕДБС):		
3.	Дејност: Шифра на дејност :		
4.	Адреса: ул.: бр.: ; Општина: тел./факс: е - mail : www.		
5.	Лице за контакт: тел:		
6.	Локација: ☐ во индустриска зона ☐ во рурална зона ☐ во урбана зона	Gauss-Krüger – ови координати: x = y =	
7.	Вкупна површина на работниот круг на деловниот субјект / техн. единица : m ² (Да се достави скица од работниот круг со ситуација на објектите)		
8.	Вкупен број на работници:		
9.	Вкупно количество на главни производи: (t /год.) (m ³ /год.) (lit /год.) (друго)		
10.	Вкупна инсталирана електрична снага: (kW)		
11.	Вид и број на испусти во воздухот кои се во состав на деловниот субјект / технолошката единица: а) Број на испусти од индустриски постројки при кои нема согорувачки процеси: б.1) Број на испусти од енергетски постројки со согорувачки процеси кои се користат во процесната технологија: б.2) Број на испусти од енергетски постројки со согорувачки процеси кои се користат за греење на простории, припрема на топла вода, технолошка пареа и слично :		
12.	Дозволи/ решенија	ИСКЗ А ☐ Б ☐ Студија за ОВЖС - Елаборат Да ☐ Не ☐ Друго:	Издадено од, на ден: Издадено од, на ден: Издадено од, на ден
			Важи до: Важи до: Важи до:

1) Доколку во рамките на деловниот субјект постојат повеќе деловни (технолошки) единици, за секоја поделно се пополнува копија од овој образец.

I. Упатство за пополнување податоци за деловниот субјект / производни извори на емисија / деловна (технолошка) единица

1. Се впишува точниот назив на Деловниот субјект. Кога се пополнува за Деловната (Технолошката) единица, која е во состав на Деловниот субјект, прво се пишува називот на Деловниот субјект, па во продолжение / називот на Деловната (Технолошката) единица.
2. Се запишува единствениот број на Деловниот субјект (ЕДБС) од регистрација од Централниот регистар
3. Се впишува основната дејност на Деловниот субјект / деловна(технолошка) единица.
4. Се пополнуваат податоците за точната адреса под која е заведен Деловниот субјект. Доколку Деловната (Технолошката) единица се наоѓа на друга локација или Општина, се пополнуваат податоците од Деловната (Технолошката) единица.
5. Се пополнуваат податоци за лицето кое, од страна на Деловниот субјект, е задолжено за давање на потребните податоци и телефонски број за контакт.
6. Се означува во која зона е лоциран Деловниот субјект/ Деловната (Технолошката) единица. Доколку се познати, се впишуваат Гаус - Кригеровите координати на главниот влез од работниот круг на Деловниот субјект / Технолошката единица.
7. Се впишува вкупната површина на работниот простор - земјиште кое го опфаќа работниот круг. Во прилог да се достави скица од работниот круг со ситуацијата на објектите.
8. Се наведува податок за вкупниот број на вработени во Деловниот субјект. За Деловната (Технолошка) единица, се впишува само бројот на вработени во Технолошката единица.
9. Се пополнува вкупното годишно количество на готови производи, без разлика на нивниот вид. Доколку количините на готови производи се изразуваат во различна единечна мера (t ; m^3 ; m^2 ; L ; друго...), истите се групираат според единечната мерка, и како такви се внесуваат во соодветните графи.
10. Се впишува вкупната инсталирана електрична снага на деловниот субјект
 - а) Се пополнува вкупниот број на испусти од индустриските постројки (неенергетски) кај кои доаѓа до емисија(на гасови, на прашина и др...) по природен или принуден отсис, без при тоа да има емисии од директни согорувања. (Пример: од хемиски реакции; при процесот на сушење, мелење, дробење, мешање, и сл.)
11.
 - б.1) Се пополнува вкупниот број на испусти од енергетски постројки кај кои доаѓа до директни согорувања, а се користат во самиот технолошки процес. (Пример: Печки за жарење, топилници, леарници, печки за спалување отпад и сл.)
 - б.2) Се пополнува вкупниот број на испусти од енергетски постројки кај кои доаѓа до директни согорувања, а се користат за греење на простории, за припрема на топла вода, технолошка пареа и сл. (Пример: Котли за пареа, топловодни котли и сл. - неелектрични).
12. Дозволи/решенија - Се означува видот на дозволата/решението кое се поседува, во графите за издадено од се пополнува кој ја издал документот, на која дата и до кога важи. Во графата – друго се впишуваат други видови документи издадени од министерството (согласности, други дозволи кои се издаваат согласно прописите за животна средина) ако се поседуваат.

II. Упатство за пополнување податоци за испусти на емисии во воздухот од индустриски инсталации при кои нема согорувачки процеси

13. Се пишува име на испустот според називот на инсталацијата или група постројки. (Пример: Оџак (испуст) од млин број ; испуст од сушари за.....;)
14. Се пишува градежната висина на испустот - во метри (Растојанието од највисоката точка на испустот - до земја.
15. Се пишува дијаметарот на отворот на испустот - во метри. Доколку отворот не е кружен, се наведуваат димензиите на отворот - во метри.
16. Доколку на испустот постои вентилатор, се наведуваат податоци за истиот, пред се, снага и број на вртежи на електромоторот и други карактеристики.
17. Се пополнува со означување.
18. Се пишува еден од следните видови уреди за прочистување: циклони, импелерски колектори од механички тип, прашни комори, вреќести филтри, електростатски таложници, уреди за каталитичко согорување, скрубери. Се впишува измерениот и инсталираниот (Проектираниот) степен на искористеност.
19. Се дава краток опис на процесот или опрациите при кои доаѓа до емисијата на отпадните гасови. (Пример: при процес на дробење, мелење...; При операција на хомогенизирање - мешање...; Топење.... и сл.).
20. Се пишуваат просечните работни часови на инсталацијата во текот на годината (денот, неделата). Доколку инсталацијата работи сезонски, се наведува времетраење на сезоната.
21. Се пишува температурата на излезните гасови.
22. Се пишува волуменски проток на излезните гасови.
23. Се пишуваат податоци за просечна концентрација (mg/m^3) на наведените (или други) штетни материји што се емитираат во воздухот низ соодветниот испуст, со означување на начинот на нивното одредување: со мерења; со пресметки - преку примена на емисионите фактори; со проценка - врз основа на материјалниот биланс (Доставете извештај од извршени мерења-доколку има).

III. Податоци за испусти на емисии во воздухот од инсталации со согорувачки процеси за производство на енергија која се користаи во процесната технологија ³⁾

24.	Име на испустот:
25.	Висина на испустот: _____ m
26.	Дијаметар на испустот: _____ m
27.	Снага на вентилатор монтиран на испустот (доколку постои): _____ kW
28.	Дали на испустот постои уред за прочистување: да ☐ не ☐
29.	Вид на уредот за прочистување : _____ - Степен на искористеност: _____ % - Проектна гаранција: _____ % или _____ mg/m^3
30.	Процеси или операции при кои доаѓа до емисија на отпадни гасови (краток опис): _____ _____ _____

31.	Податоци за енергетската постројка: – Име на постројката: _____ – Тип: _____ – Производител: _____ – Тип на пламеник: _____ – Капацитет (инсталирана снага, kW): _____ – Година на пуштање во работа: _____					
32.	Годишен капацитет на техничко-технолошка искористеност на енергетската постројка: - Вкупно работни часови годишно _____ час/година - Зачестеност на работа _____ час/ден _____ час/недела _____ час/месец _____ час/сезона (доколку работи сезонски)					
33.	Податоци за горивото					
	Тип на гориво	Ознака	Потрошувачка			
	Екстра лесно (нафта)		(kg/h)	(t/god)		
	Мазут		(kg/h)	(t/god)		
	Природен гас		(m ³ /h)	(m ³ /god)		
	Јаглен		(kg/h)	(t/god)		
	Дрва (друго)		(m ³ /h)	(m ³ /god)		
34.	Температура на излезните гасови: _____ °C					
35.	Волуменски проток на излезните гасови: _____ Nm ³ /h					
36.	Вид на емисијата	Количина на емисијата		Начин на одредување		
		Концентрација (mg/m ³)	Емисионо количество (t/god)	со мерење	со пресметка	со проценка
	SO ₂					
	CO					
	CO ₂					
	NO _x					
	прашина (SMP)					
друго						

3) Доколку во рамките на деловниот субјект/Деловно (технолошката) единица постојат повеќе испусти од овој тип за секој од нив поделно се пополнува копија од делот со реден број III на овој образец.

III. Упатство за внесување податоци за испусти на емисии во воздухот од енергетски постројки со согорувачки ко се користат во процесната технологија

24. Се пишува име на испустот според називот на инсталацијата или група инсталации. (Пример: Оџак (испуст) од млин број ; испуст од сушари за.....;)
25. Се пишува градежната висина на испустот - во метри (Растојанието од највисоката точка на испустот - до земја.
26. Се пишува дијаметарот на отворот на испустот - во метри. Доколку отворот не е кружен, се наведуваат димензиите на отворот - во метри.

27. Доколку на испустот постои вентилатор, се наведуваат податоци за истиот, пред се, снага и број на вртежи на електромоторот и други карактеристики.
28. Се пополнува со означување.
29. Се пишува еден од следните видови уреди за прочистување: циклони, импелерски колектори од механички тип, прашни комори, вреќести филтри, електростатски таложници, уреди за каталитичко согорување, скрубери. Се впишува измерениот и инсталираниот (Проектираниот) степен на искористеност.
30. Се дава краток опис на процесот или опреациите при кои доаѓа до емисијата на отпадните гасови. (Пример: при процес на дробење, мелење...; При операција на хомогенизирање - мешање...; Топење... и сл.).
31. Се пишуваат просечните работни часови на инсталацијата во текот на годината (денот, неделата).
32. Доколку постројката работи сезонски, се наведува времетраење на сезоната.
33. Се пополнуваат податоците за видот и количината на горивото кое го користи инсталацијата
34. Се пишува температурата на излезните гасови.
35. Се пишува волуменски проток на излезните гасови.
36. Се впишуваат податоци за просечна концентрација (mg/m^3) на наведените (или други) штетни материи што се емитуваат во воздухот низ соодветниот испуст, со означување на начинот на нивното одредување: со мерења; со пресметки - преку примена на емисионите фактори; со проценка - врз основа на материјалниот биланс (Доставете извештај од извршени мерења-доколку има).

IV. Податоци за испусти на емисии во воздухот инсталации со согорувачки процеси за производство на енергија која се користи за греење на простории, припрема на топла вода, технолошка пареа ⁴⁾

37.	Име на испустот:
38.	Висина на испустот: _____ m
39.	Дијаметар на испустот: _____ m
40.	Дали на испустот постои уред за прочистување: да ☐ не ☐
41.	Вид на уредот за прочистување : _____ - Степен на искористеност: _____ %. - Проектна гаранција: _____ % или _____ mg/m^3 .
42.	Податоци за енергетската постројка: – Име на постројката: _____ – Тип: _____ – Производител: _____ – Тип на пламеник: _____ – Капацитет (инсталирана снага, kW): _____ – Година на пуштање во работа: _____

43.	Годишен капацитет на техничко-технолошка искористеност на енергетската постројка:					
	- Вкупно работни часови годишно _____ час/година					
	- Зачестеност на работа _____ час/ден					
	_____ час/недела					
	_____ час/месец					
_____ час/сезона						
(доколку работи сезонски)						
44.	Податоци за горивото					
	Тип на гориво	Ознака	Потрошувачка			
	Екстра лесно (нафта)		(kg/h)	(t/god)		
	Мазут		(kg/h)	(t/god)		
	Природен гас		(m ³ /h)	(m ³ /god)		
	Јаглен		(kg/h)	(t/god)		
	Дрва		(m ³ /h)	(m ³ /god)		
	(друго)					
45.	Температура на излезните гасови: _____ °C					
46.	Волуменски проток на излезните гасови: _____ Nm ³ /h					
47.	Вид на емисијата	Количина на емисијата		Начин на одредување		
		Концентрација (mg/m ³)	Емисионо количество (t/god)	со мерење	со пресметка	со проценка
	SO ₂					
	CO					
	CO ₂					
	NO _x					
	прашина (SMP)					
	друго					

4) Доколку во рамките на деловниот субјект/ (деловна) технолошката единица постојат повеќе испусти од овој тип, за секој од нив поодделно се пополнува копија од делот со реден број IV на овој образец.

IV. Упатство за внесување на податоци за испусти на емисии во воздухот од инсталации со согорувачки процеси за производство на енергија која се користи за греење на простории, припрема на топла вода, технолошка пареа

37. Се пишува име на испустот според називот на инсталацијата или група инсталации со заеднички испуст. (Пример: Оџак од котел број... ; Испуст од топловоден котел ...)
38. Се пишува градежната висина на испустот - во метри (Растојание од највисоката точка на испустот - до земја
39. Се пишува дијаметарот на отворот на испустот - во метри. Доколку отворот не е кружен, се наведуваат димензиите на отворот - во метри.
40. Се пополнува со означување.
41. Се пишува еден од следните видови уреди за прочистување: циклони, импелерски колектори од механички тип, прашни комори, вреќести филтри, електростатски таложници, уреди за каталитичко согорување, скрубери. Се впишува измерениот и инсталираниот (Проектираниот) степен на искористеност.
42. Се пишуваат податоците од техничката документација на инсталацијата.
43. Се пишуваат просечните работни часови на инсталацијата во текот на годината (денот, неделата). Доколку инсталацијата работи сезонски, се наведува времетраење на сезоната.

44. Се пополнуваат податоците за видот и количината на горивото кое го користи инсталацијата.
45. Се пишува температурата на излезните гасови.
46. Се пишува волуменски проток на излезните гасови.
47. Се пишуваат податоци за просечна концентрација (mg/m^3) на наведените (или други) штетни материи што се емитираат во воздухот низ соодветниот испуст, со означување на начинот на нивното одредување: со мерења; со пресметки - преку примена на емисионите фактори; со проценка - врз основа на материјалниот биланс (Доставете извештај од извршени мерења-доколку има).

Заверка на документот

Податоците ги пополнил: Име и презиме _____ Потпис _____	Одговорно лице: Име и презиме _____ Потпис _____
Во _____ Дата _____ М.П.	

ПРИЛОГ 3

ОБРАЗЕЦ ЗА ЕМИСИИ ВО ВОЗДУХОТ ОД ПОДВИЖНИ ИЗВОРИ¹

Табела 1. Број и вид на регистрирани возила во годината кога се ажурира катастарот на ниво на држава, статистички регион, општина и град.

Вид на возила	Број
Моторцикли	
Автомобили (Патнички)	
Автобуси	
Товарни возила	
Работни машини	
Влечни возила	
Трактори	
Приклучни возила	
Вкупно:	

Табела 2. Старосна структура на возниот парк број и видови на возила на ниво на држава, статистички регион, општина и град.

Година на регистрација	Моторцикли	Автомобили (Патнички)	Автобуси	Товарни возила	Работни машини	Влечни возила	Трактори	Приклучни возила
Година на ажурирање на катастарот – n ¹								
Година n-1								
Година n-2								
Година n-3								
Година n-4								
Година n-5								
Година n-6								
Година n-7								
Година n-8								
Година n-9								
Период n-10 до n-15								
Период n-15 до n-20								
Период над 20								
Вкупно								

¹ n- претставува годината година на ажурирање или подготвување на катастарот (пример n е 2009 година, а n-1 е 2008 година)

Табела 3. Број на возила според вид на гориво кое го користат на ниво на држава, статистички регион, општина и град.

Возила по вид на гориво	Број на возила
Бензин	
Дизел	
Смеша	
Гас	
Керозин	
Ел. Енергија	
Не користат гориво	
Вкупно	

Табела 4. Годишна и дневна потрошувачка на горива на ниво на држава, статистички регион, општина и град.

Вид на гориво	t/god	l/god	t/den
Бензин			
Нафта			
Гасно гориво			

Табела 5. Годишна емисија на загадувачки супстанции од користење на горива во сообраќајот на ниво на држава, статистички регион, општина и град.

Загадувачка супстанција (t/god)	Годишна емисија на загадувачки супстанции од горивата			Вкупно
	Од бензин	Од нафта	Гасно гориво	
SO ₂ (t/god)				
NO ₂ (t/god)				
VOC (t/god)				
TSP (t/god)				
CO (t/god)				
Pb (t/god)				
Вкупно				

¹ Подвижни извори на емисија во воздухот се моторни возила како моторцикли, патнички автомобили, камиони, автобуси, трактори и други типови сообраќајни средства кои при својата употреба користа течни гасни и други видови горива и енергија.

Упатство за пополнување на образецот за емисии од подвижни извори

1. Табела 1. се пополнува со идентификуван број на возила за годината/периодот, кога се подготвува или ажурира Катастарот за емисии во воздухот, по поедините видови на возила, а се запишува вкупната бројка на возилата. Табелата се пополнува поединечно со податоци на ниво на држава, статистички регион, општина и град.
2. Табела 2 прикажува старосна структура на возниот парк по број и видови на возила на ниво на држава, статистички регион, општина и град. Означата n- претставува годината година на ажурирање или подготвување на катастарот, додека n-1 е намалување од основната година за една се додека не се добие податок за 10 година уназад старосна структура на возилата по број и видови. Потоа се рангираат возилата со старост од 10 до 15 година вкупно по број и видови, возила со старост од 15 до 20 години, вкупно по број и видови и над 20 години вкупно по број и видови на возила. Табелата се пополнува поединечно со податоци на ниво на држава, статистички регион, општина и град.
3. Табела 3. прикажува број на возила според вид на гориво кое користат на ниво на држава, статистички регион, општина и град. Табела 3 се пополнува со број на возила според вид на гориво кое користат поединечно на ниво на држава, статистички регион, општина и град.
4. Табела 4. прикажува годишна и дневна потрошувачка на моторни горива од страна на возилата на ниво на држава, статистички регион, општина и град. Табелата се пополнува поединечно со податоци на ниво на држава, статистички регион, општина и град.
5. Табела 5. прикажува годишна емисија на загадувачки супстанции кои се емитираат при користење на користење на моторни горива во сообраќајот на ниво на држава, статистички регион, општина и град. Таа се пополнува со количините на емисија која се емитира од возилата при нивната работа со дадени загадувачки супстанции во табелата 5 изразени во тони на година (t/god). Количините на емисии се одредуваат со пресметка, со примена на методологијата дадена во ЕМЕП Правилникот согласно член 7 од овој Правилник.

**УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1720.**

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана на 23 јуни 2010 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за донесување на измена и дополнување на Генералниот урбанистички план за с. Мислешево - Струга бр.07-154/12, донесена од Советот на општина Струга на 9 февруари 2005 година („Службен гласник на општина Струга“ бр.46/2005).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод поднесена иницијатива на Рамиз Мерко - градоначалник на општина Струга со Решение У.бр.244/2009 од 21 април 2010 година поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на Генералниот урбанистички план означен во точката 1 од оваа одлука.

Постапката беше поведена затоа што пред Судот со основ се постави прашањето за согласноста на оспорената одлука со Уставот, Законот за просторното и урбанистичко планирање како и Законот за заштита на Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро.

4. Судот на седницата утврди дека Советот на општина Струга на 9 февруари 2005 година донел Одлука за донесување на измена и дополнување на Генералниот урбанистички план за с. Мислешево Струга бр.07-154/12.

Според член 1 од Одлуката, со оваа одлука се донесува измена и дополнување на Генералниот урбанистички план за с. Мислешево - Струга.

Согласно член 2 од Одлуката, Генералниот урбанистички план содржи: графички дел, текстуален дел, стручна ревизија, одговор на стручната ревизија и извештај од стручната расправа.

Согласно член 3 од Одлуката, извештајот од стручната расправа е составен дел од Одлуката.

Според член 4 од Одлуката, Генералниот урбанистички план за с. Мислешево - Струга ќе го спроведува Министерството за транспорт и врски ПЕ Струга, врз основа на согласност на предлог-планот бр.13-792 од 2 февруари 2005 година, издадено од страна на Министерството за транспорт и врски - Скопје.

Во член 5 од Одлуката е предвидено дека Генералниот урбанистички план за с. Мислешево - Струга се заверува со печат и потпис од Градоначалникот на општина Струга, со назначување на бројот и датумот на седницата на која е донесен.

Со член 6 од Одлуката е утврдено дека таа влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струга“.

Оваа одлука е објавена во „Службен гласник на општина Струга“ бр.46/2005.

Во натамошната постапка, Судот од увидот извршен во документацијата доставена од страна на Советот на општина Струга и од Министерството за транспорт и врски, утврди дека пред донесување на оспорената одлука за измена на Генералниот урбанистички план се спроведени наведените дејствија.

Нацрт-планот бил изработен од ИН-ПУМА - Скопје, на кој нацрт-план изработена била стручна ревизија од страна на „Простор“ - Куманово.

Главниот архитект на град Струга врз основа на Записникот бр.23-1980/1 од 30 декември 2004 година, донел Заклучок со кој го утврдил текстот на Нацрт-пла-

нот за донесување на измена и дополнување на Генералниот урбанистички план бр.23-2981/1 од 30 декември 2004 година, кој заклучок бил доставен до Градоначалникот заради донесување на Одлука за организирање на стручна расправа.

Градоначалникот на Струга донел Одлука бр.08-1983/1 од 30 декември 2004 година, за организирање на стручна расправа по Нацрт-планот, која била одржана на 10 јануари 2005 година во просториите на локалната самоуправа.

Од увидот извршен во Извештајот од стручната расправа изготвен од главниот архитект на градот е констатирано дека на расправата присуствувале главниот архитект, претставник на Министерството за транспорт и врски ПЕ Струга, претставник на „Електро“ - Струга, претставник на МЈП „Проаква - Струга“, и претставник на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, на која биле прифатени одредени забелешки што е констатирано од Извештајот бр.23-7/2 од 14.01.2005 година, за постапување по забелешките од стручната ревизија.

На 14.01.2005 година Министерството за транспорт и врски дало стручно мислење во врска со Нацрт-планот со насоки во планот да бидат вградени сугестиите и забелешките од стручната ревизија и стручното мислење од Министерството за транспорт и врски.

5. Во членот 8 став 1 алинеите 3 и 10 од Уставот како темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија се утврдени владеењето на правото и уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштитата и унапредувањето на животната средина и на природата.

Условите и начинот на системот на просторното и урбанистичкото планирање, видовите и содржината на плановите, изработувањето и постапката за донесување на плановите, спроведувањето на плановите и следењето на реализацијата на плановите, надзорот и други прашања од областа на просторното и урбанистичкото планирање се уредени со Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.51/2005).

Во Главата VI „Преодни и завршни одредби“ на овој закон, во членот 80 е утврдено дека постапката за донесување урбанистички планови започната пред денот на примената на овој закон (1 јули 2005 година), ќе продолжи според одредбите на законот кој бил во сила на денот на нивното отпочнување, доколку урбанистичкиот план ја помине фазата на стручна расправа или фазата на јавна анкета и јавна презентација.

Имајќи го предвид изнесеното, анализата на правната и фактичката состојба во однос на постапката за донесување на оспорената одлука, е извршена во однос на Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/1996, 28/1997, 18/1999, 53/2001 и 45/2002) кој бил во сила во времето на отпочнувањето на постапката за донесување на оспорената Одлука.

Генералниот урбанистички план според членот 10 став 1 од Законот, се донесува за подрачје на населено место, стопански комплекс и за други подрачја предвидени за градба. Според ставот 2 на овој член од Законот, генералниот урбанистички план содржи синтезен графички приказ на планските решенија во границата на урбаното подрачје со билансни показатели за урбаните единици и блокови и за инфраструктурата. Синтезниот графички приказ содржи: граница на урбаното подрачје, намена на земјиштето на урбаните блокови, решенија на генерални видови и објекти на сообраќајна и друга инфраструктура. Билансните показатели содржат: податоци за површините и намените, показатели за инфраструктурата и параметри за уредување на про-

сторот на урбаните блокови согласно со соодветните стандарди и нормативи. Генералниот урбанистички план, како план од пониско ниво, мора да биде усогласен со просторниот план.

Според ставот 3 на овој член од Законот, документацијата на генералниот урбанистички план за постојната состојба и проекциите претставува документациона основа на планот, која заедно со нацртот на планот се доставува на стручна ревизија според членот 19 на овој закон.

Според членот 17 став 1 од Законот, плановите од член 7 на овој закон се изработуваат како нацрт и предлог на план. Според ставот 2 на овој член од Законот, по нацртот на просторниот план на Републиката, просторните планови на регион, национален парк, Град Скопје и на општината за генералниот урбанистички план се организира стручна расправа, со учество на претставници на органите и организациите од подрачјето опфатено со планот. Во ставот 5 на овој член од Законот е утврдено дека стручната расправа по просторниот план на општина и на Град Скопје и по генералниот урбанистички план, како и јавната анкета по деталниот урбанистички план и урбанистичка документација за населено место во општина, ги организира општината, односно градот Скопје.

Согласно ставот 7 на овој член, одлука за организирање на јавна анкета по нацрт детален урбанистички план и урбанистичка документација за населено место во општината донесува градоначалникот на општината, односно градоначалникот на градот Скопје по утврдување на нацртот на планот од страна на општинската администрација. Според ставот 8 од овој член како и институциите особено од областа на заштитата на спомениците на културата, во текот на изработката на плановите од членот 7 на овој закон, доставуваат свои барања со предлог на мерки и режим на планирање и уредување на просторот.

Според член 18 од Законот, јавната анкета по генералниот урбанистички план ја организира општината и се спроведува со излагање на планот на јавно место најмалку 10 дена, во кој рок заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот, доставуваат писмени забелешки на анкетни листови до организаторот на анкетата. За времето и местото каде ќе биде изложен планот задолжително се објавува соопштение во јавните гласила.

Согласно членот 19 став 1 од Законот, на нацртот на плановите од член 7 од овој закон, пред организирањето на стручната расправа, односно јавната анкета, се врши стручна ревизија. Според ставот 2 на овој член стручната ревизија на урбанистичките планови според програмата од членот 13 на овој закон ја врши стручна научна институција или комисија што ја определува, односно формира министерот надлежен за работите за уредување на просторот.

Согласно член 20 став 1 од овој закон, измените и дополнувањата на плановите се вршат по иста постапка пропишана за нивното донесување, доколку со овој закон не е поинаку уредено.

Според член 22 ставовите 6 и 7 и член 23 од овој закон, урбанистичките планови се донесуваат по издавањето согласност од министерството надлежно за работите на урбанизмот, во рок од 20 дена од денот на поднесувањето на барањето, а доколку не е издадена во овој рок, ќе се смета дека истата е издадена.

Имајќи ги предвид изнесените законски одредби и утврдената фактичка состојба која се заснова на доставената документација, Судот утврди дека постапката за донесување на Одлуката за изменување и дополнување

на Генералниот урбанистички план за с. Мислешево - Струга бр.07-154/12 од 9 февруари 2005 година, донесена од Советот на општина Струга не била спроведена согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање. Ова дотолку повеќе што и од одговорот на Советот на општината произлегува дека се потврдуваат наводите во иницијативата дека измените на Генералниот урбанистички план не биле истакнати во зградата на општината за време на одржувањето на јавната анкета, како и тоа дека извештајот за неприфатените, односно прифатените забелешки од јавната анкета не бил доставен до Советот на општината на седницата при донесувањето на оспорената одлука што било спротивно на цитираните одредби од Законот за просторно и урбанистичко планирање.

Според Судот, а имајќи ја предвид одредбата од член 8 став 1 алинеја 10 од Уставот, произлегува дека при уредување и хуманизација на просторот се бара почитување на законските прописи кои се однесуваат и на заштитата и унапредувањето на животната средина и на природата. Во постапката за донесување на урбанистички планови општините Охрид, Струга, Ресен и Дојран, треба да ги почитуваат и одредбите од Законот за заштита на Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро со кои овие езера како добра од општ интерес се споменици на природата и се под посебна заштита.

Во членот 9 став 1 од Законот се предвидува дека градежни, хидромелиоративни, хортикултурни или други работи на крајбрежјата на езерата можат да се изведуваат само под услови и на начин утврдени со просторните планови на регионите, просторните планови на општините: Охрид, Струга, Ресен и Дојран, урбанистичките планови на населените места и урбанистичките планови на подрачјата со специјална намена, како и со прописите за спроведување на овие планови.

Согласно став 2 на членот 9 од истиот закон, плановите од став 1 на овој член се донесуваат по претходно прибавено мислење од Републичкиот завод за заштита на природните реткости.

Од анализата на наведените законски одредби произлегува дека езерата се споменици на природата од особено значење за општествената заедница и се под посебна заштита и истите не смеат да се загадуваат, меѓу другото, и со внесување на непречистена отпадна вода од населените места поради што произлегува и обврската при донесување на урбанистичките планови кои предвидуваат градежни, хидромелиоративни, хортикултурни или други работи на крајбрежјата на езерата, претходно да се прибави мислење од надлежен орган за заштита на природните реткости.

Тргнувајќи од изнесеното во конкретниот случај, Советот на општина Струга, во постапката која претходела на донесување на оспорената Одлука за изменување на Генералниот урбанистички план, не побарал мислење од органот надлежен за заштита на природните реткости, Судот оцени дека оспорената одлука не е во согласност со Уставот и со Законот за заштита на Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р Ѓзуме Старова и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.244/2009
23 јуни 2010 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р **Трендафил Ивановски**, с.р.

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА „МАЈКА ТЕРЕЗА“

1721.

Врз основа на членовите 1, 2, 3, 8, 9, 11 и 12 од Законот за државните награди („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/2006 и 54/2007), Одборот за доделување на државната награда „Мајка Тереза“, на седницата одржана на 23 јуни 2010 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА „МАЈКА ТЕРЕЗА“ ВО 2010 ГОДИНА, ЗА ОСОБЕНО ЗНАЧАЈНИ ОСТВАРУВАЊА ОД ИНТЕРЕС НА ДРЖАВАТА ВО ОБЛАСТА НА ХУМАНОСТА И ЧОВЕЧКАТА СОЛИДАРНОСТ И ЗА ПОТТИКНУ- ВАЊЕ, УНАПРЕДУВАЊЕ НА МЕЃУСЕБНОТО РАЗБИРАЊЕ И РАЗВОЈ НА СОРАБОТКАТА КАКО МЕЃУ НАРОДИТЕ, ТАКА И МЕЃУ ПРИПАДНИ- ЦИТЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ЗАЕДНИЦИ, КУЛТУРИ И ВЕРИ

I. За остварувања во областа на хуманоста и човечката солидарност, државната награда се доделува на:

- Олга Јотовска, м-р сци. д-р на мед. педијатар и
- Халил Зендели, писател.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-3113/2
7 јули 2010 година
Скопје

Претседател
на Одборот за доделување на
Државна награда „Мајка Тереза“
акад. **Митко Маџунков**, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО 1722.

Врз основа на член 136 став 7 и 8, член 138 став 6, член 139 став 2 и член 144 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08 и 67/10) директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ, ПРОВЕРКИ И СТЕКНУВАЊЕ НА ДОЗВОЛИ И ОВЛАСТУВАЊА НА ПЕРСОНАЛОТ ЗА ПРИФАЌАЊЕ И ИСПРА- КАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВИ, ПАТНИЦИ, БАГАЖ, СТОКА И ПОШТА

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат начинот на вршење на обуката за стекнување на стручна оспособеност како и посебните услови во однос на потребниот кадар за обука, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење на организациите или центрите за обука, формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверенијата за работа на организациите или центрите за обука, начинот на спроведување на редовната и вонредната проверка на стручната оспособеност, условите за стекнување на дозволи, начинот на издавање, продолжување, промена и суспендирање на дозволите, формата, содржината, рокот на важење, видот и евиденцијата на дозволите и овластувањата, како и критериумите, начин и постапка за признавање на завршена обука, програми за обука, по-

ложени испити, стекнати дозволи и овластувања во странство на персоналот за прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта (во натамошниот текст: персонал за прифат и отпрема).

Член 2

Одделните изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1) **дозвола** е исправа со која се потврдува дека лицето кое спаѓа во персоналот за прифат и отпрема е оспособено за вршење на определени стручни работи на прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта, а кои се од значење за безбедноста на воздухопловството;

2) **овластување** е одобрение запишано во дозволата, со коешто се утврдени посебните услови, права или ограничувања што се однесуваат на работа која опфаќа прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта;

3) **компетентност** е поседување на соодветно знаење, вештина и искуство неопходни за безбедно извршување на работи на прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта, соодветни на овластувањата впишани во дозволата;

4) **давател на услуги на прифат и отпрема** е правно или физичко лице што на трети лица им обезбедува една или повеќе услуги на прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта;

5) **работи на прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта** опфаќаат организирање и координирање на прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта, усогласување на плановите на прифаќање и испраќање на воздухопловите на воздухопловното пристаниште и контролирање на извршувањето на работите на прифаќање и испраќање (во натамошниот текст работи на прифат и отпрема);

6) **координатор на сообраќај** е лице кое врши координирање, усогласување и контролирање на оперативните планови за сообраќај на воздухопловно пристаниште;

7) **диспечер на воздухоплови на платформа** е лице кое ги усогласува и контролира активностите на платформа;

8) **диспечер на патници** е лице кое врши усогласување и контролирање на прифат и отпрема на патници и багаж;

9) **контролор на опслужување на воздухоплов** е лице кое врши постојана контрола над работите на опслужување на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта;

10) **балансер на воздухоплов** е лице кое врши планирање на утовар, составување на листа на оптеретување и одредување на центражата на воздухопловот;

11) **надзорник на товариње** е лице кое врши постојан надзор на товарињето во воздухоплов (товариње, натоварување и сл);

12) **диспечер на специјална опрема** е лице кое врши дистрибуција на потребната специјална опрема со која се вршат дел од услугите на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта;

13) **стартер-паркер на воздухоплов** е лице кое врши водење и паркирање на воздухоплов и давање на сигнали за стартување на моторите на воздухопловот;

14) **ракувач на генератор и агрегат** е лице кое врши ракување со електричниот генератор и воздушниот агрегат;

15) **ракувач со аеродромска опрема** е лице кое управува со моторни возила и друга опрема чија вкупна маса е до 3.500 кг и со која се врши прифат и отпрема на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта;

16) **возач со специјална опрема** е лице кое управува со: возило за туркање и/или влечење на воздухоплови, автобус, карго утоварувач, возило за одмрзнување и заштита од замрзнување на воздухоплови и други моторни возила и/или опрема чија вкупна маса е над 3.500 кг;

17) **референт за прифат и отпрема на патници и багаж** е лице кое врши регистрирање на патниците и нивниот багаж и водење на патниците до и од авионот;

18) **референт за прифат на стока и пошта** е лице кое врши прием, подготовка на стока и пошта;

19) **референт за отпрема на стока и пошта** е лице кое врши проверка на тежината на стока и пошта, проверка на опремата за врзување и доставување на документација со податоци за товарот до службата за баланс;

20) **инструктор за прифат и отпрема на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта** е лице кое врши обука на работници кои се оспособуваат за вршење на стручни работи на прифат и отпрема на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта;

21) **оценувач на обука** е лице кое врши контрола на спроведената обука;

22) **програма за обука** е документ кој го изработува организацијата или центарот за обука, а го одобрува Агенцијата за цивилно воздухопловство, со кој се утврдуваат цели на секоја од фазите на обуката, содржина на предметите, начинот на полагање на испитите, обемот на материјата која е предмет на полагање како и потребното ниво на знаење за секоја категорија и тип на овластување и друго.

II. СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ

1. Услови за вршење на обука

Член 3

Стручна оспособеност на персоналот за прифат и отпрема се стекнува во овластени организации или центри за обука кои треба да ги исполнуваат посебните услови пропишани со овој правилник.

Член 4

(1) За да вршат обука на персонал за прифат и отпрема, организациите или центрите за обука треба да имаат уверение, издадено од страна на Агенцијата за цивилно воздухопловство (во понатамошниот текст Агенција).

(2) Потребните услови за добивање на уверение се однесуваат на техничката и оперативната способност и соодветната подготвеност на организациите или центрите за обука, за организирање на курсеви за обука:

- да имаат програма за обука на персонал за прифат и отпрема во согласност со меѓународните стандарди и препорачани практики на ICAO, како и во согласност со правилата на IATA Airport Handling Manual, IATA DGR manual, AEA training recommendations for De-Icing/Anti-Icing of Aircrafts on the ground и други прирачници на IATA, ACI, и други воздухопловни организации за соодветните категории и типови на овластувања;

- да имаат стручен кадар кој ќе ја спроведува обуката и кој поседува дозвола/овластување за инструктор согласно одобрената програма за обука;

- да имаат соодветни простории и опрема за изведување на обуката во согласност со меѓународните стандарди и препорачани практики на ICAO, како и во согласност со правилата на IATA Airport Handling Manual, IATA DGR manual, AEA training recommendations for De-Icing/Anti-Icing of Aircrafts on the ground и други

прирачници на IATA, ACI, и други воздухопловни организации за соодветните категории и типови на овластувања и одобрената програма за обука и

- да имаат соодветна стручна литература во согласност со меѓународните стандарди и препорачани практики на ICAO, како и во согласност со правилата на IATA Airport Handling Manual, IATA DGR manual, AEA training recommendations for De-Icing/Anti-Icing of Aircrafts on the ground и други прирачници на IATA, ACI, и други воздухопловни организации за соодветните категории и типови на овластувања и одобрената програма за обука.

2. Форма, содржина, евиденција и начин на издавање, продолжување, обновување и промена на уверението за вршење на обука на персонал за прифат и отпрема на организациите или центрите за обука

Член 5

(1) За издавање, продолжување, обновување или промена на уверението за вршење на обука на персонал за прифат и отпрема, организациите или центрите за обука поднесуваат барање до Агенцијата, со кое се приложуваат докази дека се исполнети условите за добивање на Уверение наведени во член 4 на овој правилник.

(2) Барањето за продолжување на Уверението се поднесува најмалку 30 дена пред истекот на важноста на уверението, а за обновување најдоцна 30 дена по истекот на важноста на уверението.

(3) Доколку организацијата или центарот за обука не поднесе барање за продолжување или обновување во роковите утврдени во став (2) на овој член, уверението се смета за повлечено.

Член 6

(1) Агенцијата по приемот на барањето, врши проверка дали е уплатена административна такса, проверка на приложената документација, како и оперативна проверка со цел да се утврди дали организацијата за обука ги исполнува условите и техничките можности за вршење обука на персонал за прифат и отпрема.

(2) Проверките од став (1) на овој член се вршат и при продолжување, обновување или промена на уверението.

(3) При извршување на проверките од став (1) на овој член Агенцијата користи листи за проверки претходно изготвени согласно документацијата и податоците кои се проверуваат.

(4) Доколку од проверките наведени во став (1) на овој член Агенцијата утврди дека одредена организација или центар за обука ги исполнува условите за вршење обука на персонал за прифат и отпрема донесува решение за издавање, продолжување, обновување или промена кое заедно со уверението за вршење на обука му се доставуваат на барателот откако ќе донесе доказ дека го платил надоместокот за издавање, продолжување, обновување или промена на уверението за вршење на обука.

(5) Доколку Агенцијата утврди дека одредена организација или центар за обука не ги исполнува условите за вршење обука на персонал за прифат и отпрема донесува решение за одбивање на барањето за издавање, продолжување, обновување или промена на уверение за вршење на обука кое ќе ги содржи причините за одбивањето.

Член 7

(1) На организации или центри за обука, уверението за вршење обука на персонал за прифат и отпрема, им се издава во форма и содржина согласно административното упатство на ЈАА – AGM дел 5, прилагодено на персонал за прифат и отпрема.

(2) За издадените уверенија за вршење на обука на персонал за прифат и отпрема, Агенцијата води евиденција.

(3) Евиденцијата од став (2) на овој член содржи податоци за работата на организацијата која врши обука на персонал за прифат и отпрема, како и контакт телефони и адреси на одговорните лица.

3. Начин на вршење на обука на персонал за прифат и отпрема за стекнување на стручна оспособеност**Член 8**

(1) Обуката за стручно оспособување на персонал за прифат и отпрема треба да ги оспособи лицата кандидати за персонал за прифат и отпрема со неопходното знаење, рутина и вештина за стекнување на дозвола и/или одредени овластувања.

(2) Обуката од став (1) на овој член се состои од:

- почетна обука;
- обука за стекнување на дозвола и/или овластување;
- континуирана обука и
- напредна обука.

(3) Обуката се смета за успешно завршена доколку кандидатот покажал успех од најмалку 80% по секој предмет поединечно.

3.1. Почетна обука**Член 9**

(1) Почетната обука има за цел лицето кандидат за персонал за прифат и отпрема да стекне основни знаења и вештини, кои ќе му овозможат започнување на обуката за стекнување на дозвола и/или овластување.

(2) Обуката од став (1) на овој член опфаќа обука во две фази: основна обука и квалификациона обука за одредена категорија на овластување.

(3) Основната обука од став (2) на овој член се спроведува за сите категории на овластувања по следните предмети:

1. Воздухопловни прописи;
2. Воздухопловни пристаништа и аеродромски сообраќај;
3. Основно познавање на воздухопловна навигација, метеорологија и правилата и системите на контрола на летање и
4. Воздухопловна техника.

(4) Квалификационата обука за одредена категорија на овластување се спроведува по следните предмети:

1. Подготовка и оперативна контрола на воздушниот сообраќај;
2. Аеродромска опрема и системи;
3. Стручна терминологија на англиски јазик и
4. Тежина и центража на воздухоплов.

3.2. Обука за стекнување на одреден тип на овластување**Член 10**

(1) По успешно завршената почетна обука, кандидатот може да започне обука за стекнување на одреден тип на овластување која се состои од стекнување на знаења и вештини кои водат до компетентност.

(2) Обуката од став (1) на овој член се врши на начин утврден со програмата за обука во две фази: преодна обука и обука на работно место.

(3) Преодната обука опфаќа пренесување на теоретски знаења на кандидатот преку користење на различни методи, вклучувајќи и симулација, а со цел зајакнување и подобрување на стекнатите вештини, рутини и способности.

(4) Обуката на работно место има за цел интегрирање во пракса на претходно стекнатите знаења, вештини и рутини поврзани со работното место под надзор на инструктор во реална ситуација и запознавање со оперативните прирачници и постапки, опремата на работното место и координација со други субјекти.

(5) По исклучок од став (4) на овој член, ако во употреба се воведува нов тип на техничко средство, уред или систем за кој нема лице со соодветна важечка дозвола, односно овластување за инструктор, оспособувањето го спроведува стручно лице овластено од страна на производителот.

3.3. Континуирана обука**Член 11**

(1) Континуирана обука се спроведува за персонал со важечка дозвола и овластување со цел одржување и подобрување на нивото на стекнатото знаење и вештини и се спроведува на секои 12 месеци според годишниот план за обука.

(2) Обуката од став (1) на овој член се состои од: обука за ревизија, зајакнување или надградување на постоечкото знаење и вештини (refresh training), обука за вонредни ситуации (emergency training) и обука за нови овластувања, процедури и системи (conversion training).

3.4. Напредна обука**Член 12**

(1) Напредната обука има за цел да обезбеди дополнително знаење и вештини за лицето кандидат кое поседува важечка дозвола и/или овластување за стекнување на овластување инструктор и оценувач на обука.

(2) Напредната обука од став (1) на овој член може да ја започне кандидатот кој ги исполнува следните услови:

- да поседува доказ за завршено високо образование
- да поседува важечка дозвола на персонал за прифат и отпрема
- да има солидно познавање на англиски јазик и стручна терминологија и
- да има најмалку шест години работно искуство на работи поврзани со соодветното овластување.

4. Одржување на компетентност**Член 13**

(1) Секој давател на услуги на прифат и отпрема мора да има одобрена програма за одржување на компетентноста, каде е опишан процесот на одржување на компетентност на персоналот за прифат и отпрема.

(2) Програмата од ставот (1) на овој член ја одобрува Агенцијата, а како минимум треба да содржи: минимален број на часови работа за одреден период, детален опис на процесот на оценување/испитување на компетентност, начинот на назначување на оценувачот/испитувачот, програма и динамика на спроведување на континуирано оспособување, архивирање на документацијата за следење на компетентноста и административните постапки поврзани со целиот процес.

(3) Одржување на компетентност по одобрена програма се спроведува во рамките на тековната работа или во случај на прекин на работата.

5. Евиденција

Член 14

(1) Организациите или центрите за вршење на обука на персоналот за прифат и отпрема се должни да водат посебно досие за секој кандидат кој посетувал обука во кое се наведуваат личните податоци на кандидатот и податоци за траење на обуката, податоци за инструкторите кои ја вршеле обуката, за положените испити, степенот на оспособување и видот на работите за кои кандидатот се обучува.

(2) Организациите или центрите за вршење на обука на персоналот за прифат и отпрема се должни да водат и евиденција за извршените обуки и за издадените потврди за завршена обука.

Член 15

(1) Организациите или центрите за обука се должни да му издадат потврда за завршена обука на секој кандидат кој ја завршил обуката.

(2) Потврдата од став (1) на овој член содржи: име на организацијата или центарот, лични податоци за кандидатот, податоци за обуката која што ја завршил кандидатот, датум на почеток и завршување на обуката, оценки по предметите и општиот успех на кандидатот.

III. НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РЕДОВНА И ВОПРЕДНА ПРОВЕРКА

1. Редовни проверки

Член 16

(1) Кандидатот треба во рок од 30 дена по успешно завршената обука за стекнување на дозвола и/или овластување, да поднесе барање до Агенцијата за полагање на испитот за стекнување на дозвола и/или овластување.

(2) Образецот на барањето е даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

(3) Со барањето за полагање на испитот од став (1) на овој член, кандидатот за полагање на испит за стекнување на овластување за координатор на сообраќај поднесува доказ за:

- завршена најмалку средна стручна подготовка;
- завршена обука за стекнување на овластување за координатор на сообраќај;
- најмалку 1 година самостојна работа како диспечер на воздухоплови на платформа;
- најмалку една година работа под надзор (од страна на ОЈП) на работи кои опфаќаат координирање на работата усогласување и контролирање на оперативните планови за сообраќај на воздухопно пристаниште и
- познавање на англиски јазик најмалку оперативное ниво 3 според Скала на ИКАО за определување на нивото на познавање на јазикот.

(4) Со барањето за полагање на испитот од став (1) на овој член, кандидатот за полагање на испит за стекнување на овластување за диспечер на воздухоплови на платформа поднесува доказ за:

- завршена најмалку средна стручна подготовка;
- завршена обука за стекнување на овластување за диспечер на воздухоплови на платформа;
- најмалку 1 година самостојна работа како контролор на опслужување на воздухоплов;

- работно искуство од најмалку една година на вршење под надзор на работи кои опфаќаат усогласување и контролирање на опслужување на воздухопловите на платформа и

- познавање на англиски јазик најмалку оперативное ниво 3 според Скала на ИКАО за определување на нивото на познавање на јазикот.

(5) Со барањето за полагање на испитот од став (1) на овој член, кандидатот за полагање на испит за стекнување на овластување за контролор на опслужување на воздухоплов поднесува доказ за:

- завршена средна стручна подготовка- завршена обука за стекнување на овластување за контролор на опслужување на воздухоплов;
- најмалку 1 година самостојна работа како балансер на воздухоплови;
- работно искуство од најмалку една година на вршење под надзор на работи кои опфаќаат постојана контрола над работите на опслужување на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта и
- познавање на англиски јазик најмалку оперативное ниво 3 според Скала на ИКАО за определување на нивото на познавање на јазикот.

(6) Со барањето за полагање на испитот од став (1) на овој член, кандидатот за полагање на испит за стекнување на овластување за балансер на воздухоплов поднесува доказ за:

- завршена средна стручна подготовка;
- завршена обука за стекнување на овластување за балансер на воздухоплов;
- најмалку 1 година самостојна работа како надзорник на товарење;
- работно искуство од најмалку една година на вршење под надзор на работите кои опфаќаат планирање на утовар, составување на листа на оптеретување и одредување на центрижата на воздухопловот и
- познавање на англиски јазик најмалку оперативное ниво 3 според Скала на ИКАО за определување на нивото на познавање на јазикот.

(7) Со барањето за полагање на испитот од став (1) на овој член, кандидатот за полагање на испит за стекнување на овластување за надзорник на товарење поднесува доказ за:

- завршена средна стручна подготовка- завршена обука за стекнување на овластување за надзорник на утовар;
- најмалку 1 година самостојна работа како ракувач на аеродромска опрема, возач на специјална опрема или диспечер на возачи;
- работно искуство од најмалку една година на вршење под надзор на работите кои опфаќаат постојан надзор на утовар на воздухоплов и
- познавање на англиски јазик најмалку оперативное ниво 3 според Скала на ИКАО за определување на нивото на познавање на јазикот.

(8) Со барањето за полагање на испитот од став (1) на овој член, кандидатот за полагање на испит за стекнување на овластување за диспечер на специјална опрема поднесува доказ за:

- завршена средна стручна подготовка;
- завршена обука за стекнување на овластување за диспечер на специјална опрема;
- најмалку 1 година на самостојна работа која опфаќа возење на специјална опрема;
- работно искуство од најмалку 6 месеци на вршење под надзор на работи кои опфаќаат дистрибуција на специјална опрема со која се вршат работите на прифат и отпрема на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта и

- познавање на англиски јазик најмалку оперативно ниво 3 според Скала на ИCAO за определување на нивото на познавање на јазикот.

(9) Со барањето за полагање на испитот од став (1) на овој член, кандидатот за полагање на испит за стекнување на овластување за стартер-паркер на воздухоплов поднесува доказ за:

- завршена средна стручна подготовка;
- завршена обука за стекнување на овластување за стартер-паркер;
- најмалку 1 година самостојна работа како ракувач на аеродромска опрема;
- работно искуство од најмалку 6 месеци на вршење под надзор на работи кои опфаќаат водење и паркирање на воздухоплов и давање на сигнали за стартување на моторите на воздухопловот и
- познавање на англиски јазик најмалку оперативно ниво 2 според Скала на ИCAO за определување на нивото на познавање на јазикот.

(10) Со барањето за полагање на испитот од став (1) на овој член, кандидатот за полагање на испит за стекнување на овластување за ракувач на генератор и агрегат поднесува доказ за:

- завршена средна стручна подготовка;
- завршена обука за стекнување на овластување за ракувач на генератор и агрегат и
- работно искуство од најмалку шест месеци на вршење под надзор на работи кои опфаќаат ракување со електричниот генератор и воздушниот агрегат.

(11) Со барањето за полагање на испитот од став (1) на овој член, кандидатот за полагање на испит за стекнување на овластување за ракувач со аеродромска опрема поднесува доказ за:

- завршена средна стручна подготовка;
- положен возачки испит за Б категорија;
- завршена обука за стекнување на овластување за ракувач со аеродромска опрема и
- работно искуство од најмалку шест месеци на вршење под надзор на работи кои опфаќаат ракување со аеродромска опрема.

(12) Со барањето за полагање на испитот од став (1) на овој член, кандидатот за полагање на испит за стекнување на овластување за возач на специјална опрема поднесува доказ за:

- завршена средна стручна подготовка;
- положен возачки испит за Ц и Д категорија;
- завршена обука за стекнување на овластување за возач на специјална опрема и
- работно искуство од најмалку шест месеци на вршење под надзор на работи кои опфаќаат возење на специјална опрема.

(13) Со барањето за полагање на испитот од став (1) на овој член, кандидатот за полагање на испит за стекнување на овластување за диспечер на патници поднесува доказ за:

- завршена средна стручна подготовка;
- завршена обука за стекнување на овластување за диспечер на патници;
- познавање на англиски јазик најмалку оперативно ниво 3 според Скала на ИCAO за определување на нивото на познавање на јазикот;
- најмалку 1 година самостојна работа како референт за прифат и отпрема на патници и багаж и
- работно искуство од најмалку три месеци на вршење под надзор на работи кои опфаќаат прифат и отпрема на патници и багаж- познавање на англиски јазик.

(14) Со барањето за полагање на испитот од став (1) на овој член, кандидатот за полагање на испит за стекнување на овластување за референт за прифат и отпрема на патници и багаж поднесува доказ за:

- завршена средна стручна подготовка;
- завршена обука за стекнување на овластување за референт за прифат и отпрема на патници и багаж;
- познавање на англиски јазик најмалку оперативно ниво 3 според Скала на ИCAO за определување на нивото на познавање на јазикот и

- работно искуство од најмалку три месеци на вршење под надзор на работи кои опфаќаат прифат и отпрема на патници и багаж- познавање на англиски јазик

(15) Со барањето за полагање на испитот од став (1) на овој член, кандидатот за полагање на испит за стекнување на овластување за референт за прифат на стока и пошта поднесува доказ за:

- завршена средна стручна подготовка;
- завршена обука за стекнување на овластување за референт за прифат и отпрема на стока и пошта;
- работно искуство од најмалку три месеци на вршење под надзор на работи кои опфаќаат прифат и отпрема на стока и пошта и

- познавање на англиски јазик најмалку оперативно ниво 2 според Скала на ИCAO за определување на нивото на познавање на јазикот.

(16) Со барањето за полагање на испитот од став (1) на овој член, кандидатот за полагање на испит за стекнување на овластување за референт за отпрема на стока и пошта поднесува доказ за:

- завршена средна стручна подготовка;
- завршена обука за стекнување на овластување за референт за прифат и отпрема на стока и пошта;
- работно искуство од најмалку три месеци на вршење под надзор на работи кои опфаќаат прифат и отпрема на стока и пошта и

- познавање на англиски јазик најмалку оперативно ниво 2 според Скала на ИCAO за определување на нивото на познавање на јазикот.

(17) Со барањето за полагање на испитот од став (1) на овој член, кандидатот за полагање на испит за стекнување на овластување за инструктор за прифат и отпрема на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта поднесува доказ за:

- завршена средна стручна подготовка;
- важечка дозвола со впишани овластувања;
- работно искуство од најмалку три години на работни задачи од областа на соодветните овластувања;
- завршена обука за стекнување на овластување за инструктор за прифат и отпрема на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта и
- напредно познавање на англиски јазик најмалку оперативно ниво 4 според Скала на ИCAO за определување на нивото на познавање на јазикот.

(18) Со барањето за полагање на испитот од став (1) на овој член, кандидатот за полагање на испит за стекнување на овластување за оценувач на обука поднесува доказ за:

- завршена висока стручна подготовка;
- важечка дозвола со впишани овластувања;
- работно искуство од најмалку три години на работни задачи од областа на соодветните овластувања;
- завршена обука за стекнување на овластување за оценувач на обука и
- напредно познавање на англиски јазик најмалку оперативно ниво 4 според Скала на ИCAO за определување на нивото на познавање на јазикот.

Член 17

(1) Агенцијата, по прием на барањето за полагање на испит, врши проверка дали кандидатот ги исполнува условите за полагање на испит од член 16 на овој правилник.

(2) Ако се утврди дека кандидатот ги исполнува пропишаните услови, Агенцијата во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето донесува решение за одобрување на полагање на испитот во кое се одредува денот и местото на полагање на испитот.

(3) Полагањето на испитот не може да биде одредено во рок помал од 15 дена од денот кога решението од став (2) на овој член му било доставено на кандидатот.

(4) Ако Агенцијата утврди дека кандидатот не ги исполнува пропишаните услови за полагање на испитот, донесува решение за одбивање на барањето за полагање испит во кое ги содржи причините за одбивањето.

Член 18

(1) Испитот го спроведуваат испитувачи кои со решение ги определува Агенцијата од утврдената листа на воздухопловни стручњаци.

(2) За испитувач не може да се назначи лице кое ја вршело обуката во организацијата или центарот за обука на персонал за прифат и отпрема.

(3) Бројот на испитувачи се утврдува во зависност од бројот на предметите, односно од обемот на практичниот дел на испитот, при што еден испитувач може да биде испитувач за најмногу три предмети.

(4) Испитувачите во рок од 7 (седум) дена од денот на завршувањето на испитот доставуваат извештај до Агенцијата.

Член 19

Секој испитувач за спроведување на испитот го испрашува кандидатот од областа за која е именуван со решението и по завршување на испитот го оценува успехот на кандидатот по предметите со оценка „положил“ или „не положил“.

Член 20

(1) Испитот за стекнување на дозвола и/или овластување се состои од теоретски и практичен дел.

(2) Теоретскиот дел на испитот од став (1) на овој член ги опфаќа предметите од член 9 став 3 и 4 на овој правилник.

(3) Обемот на материјата која е предмет на полагање како и потребното ниво на знаење за секоја категорија и тип на овластување се определува со програмата за обука од член 4 став 2 алинеја 1 на овој правилник.

(4) Теоретскиот дел на испитот од став (2) на овој член се полага писмено на начин утврден со програмата за обука од член 4 став 2 алинеја 1 на овој правилник.

(5) Практичниот дел на испитот опфаќа проверка на стручно знаење и вештина на оперативно работно место која се однесува на одреден тип на воздухоплов, односно на одреден тип на аеродромска опрема и систем.

Член 21

(1) Испитот за продолжување на дозвола и овластување се состои од теоретски и практичен дел.

(2) Теоретскиот дел од испитот од став (1) на овој член се полага за следните предмети:

1. Воздухопловни прописи;
2. Организација на сообраќај на пристанишна платформа и
3. Подготовка и оперативна контрола на воздушниот сообраќај.

(3) Практичниот дел од испитот од став (1) на овој член се спроведува за следните предмети:

1. Тежина и центража за категорија на овластување I;
2. Аеродромска опрема и системи за категорија на овластување II, III и IV, и
3. Воздухопловни пристаништа и аеродромски сообраќај за категорија на овластување V и VI.

Член 22

(1) Испитот за стекнување на овластување за вршење на работи на инструктор, се состои од теоретски и практичен дел.

(2) Теоретскиот дел, се полага усно по предметот методика на наставата и основи на педагогијата, воздухопловни прописи и стручна терминологија на англиски јазик

(3) Практичниот дел, се полага по предметот методика на настава кој се полага преку одржување на час со тема специфична за овластувањето.

Член 23

(1) Испитот се смета за положен доколку кандидатот во секој дел на испитот покаже успех од најмалку 80%.

(2) Ако кандидатот не положи еден или два предмети од теоретскиот дел на испитот може да полага повторен испит за тие предмети, во рок кој не може да биде пократок од два месеци сметајќи од денот на соопштувањето на резултатот.

(3) Ако кандидатот не положи три или повеќе предмети од теоретскиот дел на испитот, испитот се повторува во целост, во рок кој не може да биде пократок од шест месеци сметајќи од денот на соопштувањето на резултатот.

(4) Ако кандидатот не го положи теоретскиот дел на испитот два пати, за повторно пристапување на испит задолжително се спроведува дополнителна обука во овластена организација или центар за обука.

(5) Практичниот дел на испитот кандидатот го полага по успешно поминат теоретски дел од испитот.

(6) Ако кандидатот не го положи практичниот дел на испитот, се смета дека испитот не е положен во целост.

(7) Полагањето на испитот во целост кандидатот може да го повтори само уште еднаш и тоа во рок не пократок од шест месеци, од датумот на првото полагање.

2. Вонредни проверки

Член 24

(1) Постапката за вонредна проверка ја спроведува Агенцијата, врз основа на предлог мерките од инспекциски записник и решение за суспензија на персоналот за прифат и отпрема.

(2) Агенцијата донесува решение за вонредна проверка со кое се определува начинот и времето на спроведување на вонредната проверка и се доставува на лицето за кое се однесува.

(3) Вонредната проверка на стручна способност се спроведува за определени предмети од теоретскиот и/или практичниот дел на испитот за стекнување на дозвола и/или овластување.

(4) Во случај на успешно завршена вонредна проверка, Агенцијата со решение го повлекува решението за суспензија.

(5) Во случај на неуспешно завршена вонредна проверка, Агенцијата со решение ја повлекува дозволата, односно овластувањето.

IV. УСЛОВИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА И КАТЕГОРИЈА И ТИП НА ОВЛАСТУВАЊА

1. Услови за стекнување на дозвола и/или овластувања

Член 25

(1) Услови за стекнување на дозвола на персоналот за прифат и отпрема се:

1. Да поседува доказ за завршена стручна подготовка пропишана со овој правилник;
2. Да поседува потврда за завршена соодветна обука во овластена организација или центар за одредено работно место;
3. Да има потврда за положен испит за стекнување дозвола и/или овластување;
4. Да има работно искуство пропишано со овој правилник;
5. Да поседува важечко лекарско уверение за здравствена способност класа 4 и
6. Да има соодветно познавање на англиски јазик и стручна терминологија, согласно член 16 од овој правилник.

(2) Услови за стекнување на ново овластување кое се впишува во дозволата на персоналот за прифат и отпрема се:

1. Да поседува важечка дозвола за персонал за прифат и отпрема;
2. Да поседува потврда за завршена соодветна обука во овластена организација или центар за обука;
3. Да има потврда за положен испит за стекнување на овластување;
4. Да има работно искуство пропишано со овој правилник и
5. Да поседува лекарско уверение за здравствена способност класа 4.

2. Дозвола, категорија и тип на овластувања

Член 26

На персоналот за прифат и отпрема можат да му се издадат следните категории и типови на овластувања:

1. Категорија I - Контрола на опслужување на воздухоплови типови на овластување:
 - Балансер на воздухоплов (функција 1);
 - надзорник на товар/истовар на воздухоплов (функција 2) и
 - контролор на опслужување на воздухоплов (функција 3).
2. Категорија II - Опслужување на воздухоплови на платформа типови на овластување:
 - Диспечер на специјална опрема;
 - стартер- паркер;
 - ракувач со аеродромска опрема;
 - ракувач со електричен генератор и воздушен стартер и
 - возач на специјална опрема.
3. Категорија III - Опслужување на стока и пошта типови на овластување:
 - референт за прифат на стока и пошта и
 - референт за отпрема на стока и пошта.
4. Категорија IV - Опслужување на патници и багаж типови на овластување:
 - диспечер на патници и
 - референт за прифат и отпрема на патници и багаж.
5. Категорија V - Контрола на сообраќај на платформа типови на овластување:
 - Диспечер на воздухоплови на платформа.

6. Категорија VI - Аеродромски сообраќај типови на овластување:

- Координатор на сообраќај.

7. Категорија VII - Обука на персонал типови на овластување:

- Инструктор за прифат и отпрема на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта и
- Оценувач на обука.

V. ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ/ОБНОВУВАЊЕ, ПРОМЕНА И СУСПЕНДИРАЊЕ, РОКОТ НА ВАЖЕЊЕ И ЕВИДЕНЦИЈАТА НА ДОЗВОЛИТЕ И ОВЛАСТУВАЊАТА

1. Форма и содржина

Член 27

(1) Дозволите и/или овластувањата ги издава, продолжува/обновува, суспендира, повлекува и променува Агенцијата.

(2) Формата и содржината на дозволата и/или овластувањата на персоналот за прифат и отпрема се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

2. Начин на издавање, продолжување/обновување, суспендирање и повлекување на дозволата и/или овластувањето и рок на важење

Член 28

(1) За издавање, продолжување/обновување или промена на дозволи и/или овластувања на персонал за прифат и отпрема, кандидатот кој го положил испитот поднесува барање до Агенцијата, кон кое се приложуваат докази дека се исполнети условите пропишани со овој правилник.

(2) Образецот на барањето е даден во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

(3) Агенцијата по приемот на барањето, врши проверка дали е уплатена административна такса и проверка на приложената документација.

(4) При извршување на проверките од ставот (3) на овој член Агенцијата користи листи за проверки предходно изготвени согласно документацијата и податоците кои се проверуваат.

(5) Доколку од проверките наведени во ставот (3) на овој член Агенцијата утврди дека кандидатот ги исполнува условите пропишани со овој правилник донесува решение за издавање, продолжување/обновување или промена кое заедно со дозволата за работа и/или овластувањето му се доставуваат на кандидатот откако ќе донесе доказ дека го платил пропишаниот надоместок за издавање, продолжување/обновување или промена на дозвола за работа и/или овластување на персонал за прифат и отпрема.

(6) Доколку Агенцијата утврди дека кандидатот за персонал за прифат и опрема не ги исполнува условите за издавање, продолжување/обновување или промена на дозвола за работа и/или овластување пропишани со овој правилник донесува решение за одбивање на барањето кое ги содржи причините за одбивањето.

Член 29

Дозволата на персонал за прифат и отпрема се издава со важност од 1 (една) година.

Член 30

(1) Барање за продолжување на важноста на дозволата на персонал за прифат и отпрема се поднесува најмалку 30 дена, но не повеќе од 60 дена, пред истекот на важноста на дозволата.

(2) Лицето кое поднесува барање за продолжување на важноста на дозволата треба да обезбеди:

- потврда за положен практичен дел од испитот за стекнување на овластување и
- лекарско уверение за здравствена способност класа 4.

Член 31

Лицето што нема да ја продолжи важноста на дозволата во пропишаниот рок може да го стори тоа со полагање на практичниот дел од испитот кој се однесува на одреден тип на воздухоплов, односно на одреден тип на аеродромска опрема, доколку од истекот на важноста на дозволата не поминале повеќе од 6 (шест) месеци.

Член 32

Доколку од истекот на важноста на дозволата поминале повеќе од 6 (шест) месеци, лицето кое поднесува барање за обновување на рокот на важноста на дозволата, мора повторно да го полага испитот за стекнување на овластувањата впишани во дозволата.

Член 33

Дозволата односно овластувањето се суспендираат во случаите наведени во член 134 од Законот за воздухопловство.

3. Евиденција

Член 34

Агенцијата води евиденција за издадените дозволи и овластувања на начин утврден со интерни прописи.

VI. КРИТЕРИУМИ, НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ЗАВРШЕНА ОБУКА И ПРОГРАМИ ЗА ОБУКА, ПОЛОЖЕНИ ИСПИТИ, СТЕКНАТИ ДОЗВОЛИ И ОВЛАСТУВАЊА ВО СТРАНСТВО ЗА ПЕРСОНАЛОТ ЗА ПРИФАТ И ОТПРЕМА

Член 35

(1) Завршена обука, програми за обука, положени испити и стекнати дозволи и овластувања во странство се признават доколку се спроведени согласно програма изработена во согласност со меѓународните стандарди и препорачани практики на ИКАО, како и во согласност со правилата на IATA Airport Handling Manual, IATA DGR manual, AEA training recommendations for De-Icing/Anti-Icing of Aircrafts on the ground и други прирачници на IATA, ACI, и други воздухопловни организации за соодветните категории и типови на овластувања, или согласно условите и критериумите на овој правилник.

(2) Критериумите за признавање на завршена обука, програми за обука, положени испити, стекнати дозволи и овластувања во странство опфаќаат:

- обуката, програмите за обука, положените испити и стекнатите дозволи и овластувања во странство да се спроведени во согласност со меѓународните стандарди и препорачани практики на ИКАО, како и во согласност со правилата на IATA Airport Handling Manual, IATA DGR manual, AEA training recommendations for De-Icing/Anti-Icing of Aircrafts on the ground и други прирачници на IATA, ACI, и други воздухопловни организации за соодветните категории и типови на овластувања, или согласно условите од овој правилник;
- центарот или организацијата за обука да е овластен од националната воздухопловна власт за спроведување на обука за персонал за прифат и отпрема;

Член 36

(1) Лицето кандидат за признавање на завршена обука и програми за обука, положени испити, стекната дозвола и овластувања во странство поднесува барање до Агенцијата.

(2) Со барањето за признавање на завршена обука во странство се доставуваат следните документи:

- доказ дека центарот или организацијата за обука е овластен од националната воздухопловна власт за спроведување на обука за персонал за прифат и отпрема;

- доказ дека обуката е завршена согласно соодветна програма и

- доказ за уплатен надоместок за признавање.

(3) Со барањето за признавање на стекната дозвола и/или овластување во странство се доставуваат следните документи:

- дозвола и/или овластување во оригинал;
- доказ дека дозволата и/или овластувањето е стекната согласно сродна програма;
- програма за обука;
- лекарско уверение за здравствена способност и
- доказ за уплатен надоместок за признавање.

(4) Кандидатите покрај доказите од ставовите 2 и 3 на овој член, за признавање на завршена обука и програми за обука, положени испити за стекнување на дозвола и овластување треба да полагаат и дополнителни предмети доколку истите не се опфатени со програмата по која завршиле.

Член 37

(1) Агенцијата врши увид во доставената документација за исполнетост за критериумите за признавање на завршената обука, односно дозволи и овластувања стекнати во странство.

(2) Доколку се утврди дека се исполнети критериумите за признавање, Агенцијата донесува решение со кое се признава завршената обука, односно дозвола и/или овластувања стекнати во странство и му се издава соодветна дозвола.

(3) Доколку се утврди дека не се исполнети критериумите за признавање, Агенцијата донесува решение со кое се одбива барањето за признавање.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 38

Со денот на влегување во сила на овој правилник престануваат да се применуваат Правилникот за стручна подготовка, испитите и дозволите за работа на стручниот персонал кој врши работи од значење за безбедноста на воздушниот сообраќај („Службени лист на СФРЈ“ број 64/80, 69/80 и 63/81), и Правилникот за стручната подготовка, стручната обука, испитите, дозволите и овластувањата на воздухопловниот-сообраќајниот персонал („Службен лист на СФРЈ“ број 37/88).

Член 39

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-1111/1
2 јули 2010 година
Скопје

в.д. Директор,
Зоран Крстевски, с.р.

Прилог 1

БАРАЊЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА СТРУЧЕН ПЕРСОНАЛ ЗА ПРИФАЌАЊЕ И ИСПРАЌАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВИ, ПАТНИЦИ, БАГАЖ, СТОКА И ПОШТА

Презиме (татково име) и име	Датум и место на раѓање:
Адреса	Телефон/електронска пошта:
Воздухопловна организација:	Вид на персонал за прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта:
Се пријавувам за полагање на стручен испит за стекнување на дозвола и/или овластување за :	
Број на дозвола издадена од МК АЦВ број:	Дозволата важи до:
Место и датум	Потпис на кандидатот

- Прилог:**
1. Административна такса
 2. Лекарско уверение
 3. Доказ за уплата за спроведување на испит
 4. Потврда за стручна обученост

* да се заокружи бројот

Обр.ОПИД -14 / МКД

Прилог 2

Валидност на дозволата Period of validity		
За овластување под реден број / Endowment code	Важи до датум / Valid until	Потпис - печат / Signature and seal
XII Забелешки / Remarks		

Датум на прво издавање / Date of initial issue	Почетно издадена од / Authority of initial issue
IX Валидноста на дозволата мора да се продолжи не подолга од _____ Validity: This license is to be renewed not/over than _____ Правата од дозволата можат да се практикуваат само ако соп- ственикот има валидно лекарско уверение најмалку класа 4. Документ кој што содржи фотографија треба да се носи зара- ди идентификација на сопственикот на дозволата. The privileges of the license shall be exercised only if the holder has a valid medical certificate at least class 4. A document containing a photo shall be carried for the purposes of identification of the license holder.	
XIII Забелешки / Remarks	

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО
CIVIL AVIATION AGENCY



ДОЗВОЛА ЗА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРИФАКАЊЕ И
ИСПРАКАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВИ, ПАТНИЦИ,
БАГАЖ, СТОКА И ПОШТА
GROUND HANDLING PERSONNEL LICENSE

ИЗДАДЕНА СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ВОЗДУХОПЛОВСТВО
ISSUED IN ACCORDANCE WITH AVIATION ACT

I	Издадена од држава/ State of issue:
III	Број на дозволата/ Licence number:
IV	Презиме и име на сопственикот/ Last and first name of holder:
XIV	Датум и место на раѓање/ Date and place of birth:
V	Адреса/ Address:
VI	Државјанство/ Nationality:
VII	Потпис на сопственикот/ Signature of holder:
VIII	Вработен во / Employing Authority:
	Орган што ја издава/ Issuing authority:
	Потпис на службено лице и датум/ Signature of issuing officer and date:
	Печат или сув-мил/ Seal or stamp of issuing authority:

Категорија на овластување / Category of endorsement	Код / Code	Тип на овластување / Type of Endorsement	Издадено / Issued	Печат-Потпис / Seal - Signature
I. Контрола на опслужување на воздухоплов / Load Control	I.1	Балансер на воздухоплов / Load Planer		
	I.2	Назорник на товарче / Loading Supervisor		
	I.3	Контролор на опслужување на воздухоплов / Load Controller		
II. Опслужување на воздухоплов / Ramp Handling	II.1	Диспетчер на специјална опрема / Heavy Equipment Dispatcher		
	II.2	Стартер - Паркер на воздухоплов / Misshaller		
	II.3	Ракувач со аеродромска опрема / Loading Equipment Operator		
	II.4	Ракувач со генератор и агрегат / GPU & ASU Operator		
	II.5	Возач на специјална опрема / Heavy Equipment Driver		
III. Опслужување на стока и пошта / Cargo and mail handling	III.1	Референт за прифаќање на стока и пошта / Cargo Acceptance Staff		
	III.2	Референт за испраќање на стока и пошта / Cargo Preparation Staff		
IV. Опслужување на патници и багаж / Passengers and baggage handling	IV.1	Диспетчер на патници / Passenger Dispatcher		
	IV.2	Референт за П/О патници и багаж / Passengers and Baggage Handling Staff		
V. Контрола на сообраќај на платформа / Ramp Coordination	V.1	Диспетчер на воздухоплов на платформа / Ramp Dispatcher		
VI. Аеродромски сообраќај / Airport traffic coordination	VI.1	Координатор на сообраќај / Airport Traffic Coordinator		
VII. Обука на персонал / Training	VII.1	Инструктор за П/О / Instructor		
	VII.2	Оценувач на обука / Training Assessor		

Прилог 3

БАРАЊЕ
ЗА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ/ОБНОВУВАЊЕ ИЛИ ПРОМЕНА НА
ДОЗВОЛА И/ИЛИ ОВЛАСТУВАЊА ЗА СТРУЧЕН ПЕРСОНАЛ ЗА
ПРИФАЌАЊЕ И ИСПРАЌАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВИ, ПАТНИЦИ, БАГАЖ,
СТОКА И ПОШТА

Презиме (татково име) и име:	Датум и место на раѓање:
Адреса:	Телефон/електронска пошта:
Воздухопловна организација:	Вид на персонал за прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта:
Молам да ми се: 1. Издаде дозвола; 2. Впише овластување; 2. Продолжи/обнови дозволата и/или овластувањата; 3. Промени дозволата и/или овластувањата. *да се заокружи бројот	
Број на дозвола издадена од АЦВ:	Дозволата важи до:
Овластување за кое се поднесува барањето:	Овластувањето важи до:
Место и датум	Потпис на кандидатот

Прилог: 1. Административна такса
 2. Лекарско уверение
 3. Дозвола

* да се заокружи бројот

Обр.ОПД -15 / МКД

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

1723.

Врз основа на член 54 став 1 точка 7 и 8 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009 и 50/2010), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на ден 24.06.2010 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ВО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1

Во Одлуката за утврдување на референтни цени во специјалистичко - консултативната здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 164/2008, 22/2009 и 33/2010), во членот 2, се вршат следните измени и дополнувања:

„Во делот од табелата што се однесува на биохемиските анализи се врши измена на референтните цени на амбулантските услуги“:

БИОХЕМИСКИ АНАЛИЗИ				
	Реден број	ВИД НА УСЛУГА	Референтна цена	Предлог цена
			1	2
1	БА2	ХЕМАТОЛОШКИ СТАТУС:	250	220
2	БА2/1	Седиментација на еритроцити	100	80
3	БА2/2	Крвна слика со диференцијална крвна слика	150	140
4	БА3	КОАГУЛАЦИОНЕН СТАТУС:	320	300
5	БА3/4	Протромбински индекс	120	100
6	БА5	ДЕГРАДАЦИОНИ ПРОДУКТИ:	900	780
7	БА5/1	Уреа во серум	100	80
8	БА5/3	Креатинин во серум	100	80
9	БА5/5	Мочна киселина во серум	100	80
10	БА5/7	Вкупен билирубин	100	80
11	БА5/8	Директен билирубин	100	80
12	БА5/9	Индиректен билирубин	100	80
13	БА6	ПРОТЕИНСКИ СТАТУС:	550	490
14	БА6/1	Вкупни протеини	100	80
15	БА6/2	Албумини	100	80
16	БА6/3	Глобулини	100	80
17	БА7	ЕНЗИМСКИ СТАТУС:	3,000	2,530
18	БА7/1	Алкална фосфатаза (AP)	150	100
19	БА7/2	Кисела фосфатаза	150	100
20	БА7/8	Аспартат аминотрансфераза (AST)	150	80
21	БА7/9	Аланин аминотрансфераза (ALT)	150	80
22	БА7/10	Креатин киназа (CK)	250	150
23	БА7/12	Лактат дехидрогеназа (LDH)	200	150
24	БА7/13	Гама глутамил трансептидаза (γGT)	150	80
25	БА7/15	Лактати	150	140
26	БА8	ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС - серум:	1,650	1,410
27	БА8/1	Натриум	130	120
28	БА8/2	Калиум	130	120
29	БА8/3	Калциум	130	120
30	БА8/5	Магнезиум	130	80
31	БА8/6	Хлориди	130	100
32	БА8/7	Неоргански фосфати	130	80
33	БА8/8	Железо	160	80
34	БА9	ЕЛЕКТРОЛИТЕН СТАТУС - урина:	700	650
35	БА9/1	Натриум	120	110
36	БА9/2	Калиум	120	110
37	БА9/3	Калциум	120	110
38	БА9/4	Магнезиум	120	110
39	БА9/6	Фосфати	120	110
40	БА10	ЛИПИДЕН СТАТУС:	1,500	1,360
41	БА10/2	Триглицериди	110	100
42	БА10/3	Вкупен холестерол	120	100
43	БА10/4	Холестерол естер	120	100
44	БА10/5	ХДЛ холестерол	170	150
45	БА10/6	ЛДЛ холестерол	170	150
46	БА12	ИМУНОЛОШКИ СТАТУС:	1,700	1,650
47	БА12/7	CRP	300	250
48	БА16	СЕРУМСКИ ТУМОРСКИ МАРКЕРИ:	8,000	7,900
49	БА16/13	Ferritin	500	400
50	БА22	ВИРУСНИ МАРКЕРИ:	5,000	4,100
51	БА22/1	HIV Ag/Ab combo	1,090	800
52	БА22/3	AntiHBs(MEIA)	960	800
53	БА22/4	AntiHBc(MEIA)	960	800
54	БА22/5	AntiHCV (MEIA)	1,090	800

„Во делот од табелата за дејноста радиологија се додава следната здравствена услуга“:

Реден број	Вид на здравствена услуга	Референтна цена
1	Ентероклиза	26,843

„Во делот од табелата за дејноста за реанимација и интензивно лекување се врши измена на следните референтни цени:

За услугата под реден број РН1 „Зависен од респиратор“, референтната цена од 63.500 се зголемува на 96.000.

За услугата под реден број РН2 „Зависен од респиратор“, референтната цена од 47.000 се зголемува на 76.722“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-8638/4
24 јуни 2010 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.

1724.

Врз основа на член 9 став 1 б), член 54 став 1 точка 5 и 7 и член 56 став 1 точка 14 Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009 и 50/2010“), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на ден 24.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА ПАКЕТИТЕ НА ЗАВРШЕНИ ЕПИЗОДИ НА ЛЕКУВАЊЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО - КОНСУЛТАТИВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - АМБУЛАНТСКИ

Член 1

Во Одлуката за утврдување на референтни цени за пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко - консултативната здравствена заштита - амбулантски („Службен весник на Република Македонија“ број 44/2010 и 58/2010 во членот 2, се врши измена и дополнување на:

Шифра	Назив на пакетот	Референтна цена
Општа хирургија - дополна со еден нов пакет		
АОХМ13	Пакет за повеќе од 3 преврски	500
Психијатрија - измена и дополна		
Пакетот АПХ6 се заменува со 3 нови пакети		
АПХМ6	Психотерапевтски пакет со една психотераписка седница	900
АПХМ6а	Психотерапевтски пакет со две психотераписки седници	1,800
АПХМ6б	Психотерапевтски пакет со три психотераписки седници	2,700
Здравствени услуги интернистички здравствени услуги- дополна		
АИМ27	ЕКГ	250
АИМ28	ЕХО на еден орган	300

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-8638/13
24 јуни 2010 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.



www.sivesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.
Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

